



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Петок, 12 јуни 1998
Скопје

Број 26

Год. LIV

Аконтацијата за 1998 година изнесува
7.200 денари. Овој број чини 150
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

788.

Член 5

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Се прогласува Законот за јавни набавки,
што Собранието на Република Македонија го донесе
на седницата одржана на 4 јуни 1998 година.

Број 07-2234/1
4 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот и постапката за вршење на јавни набавки за корисниците и единките – корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на единиците на локалната самоуправа, од буџетите на републичките и општинските вонбуџетски фондови, како и кај агенциите и јавните установи и други органи и организации основани од Републиката (во натамошниот текст: набавувачи).

Со овој закон се уредуваат начинот и постапката за вршењето на јавните набавки кај јавните претпријатија и кај друштвата во сопственост на државата.

Член 2

Одредбите на овој закон не се однесуваат на јавните набавки за делот кој има одбранбен и безбедносен карактер на земјата и се прогласени за државна тајна.

Одредбите на овој закон не се однесуваат и за јавните набавки за кои се обезбедени средства од меѓународни организации, доколку за нив се пропишани посебни услови за набавка.

Член 3

При јавните набавки се обезбедува јавност и еднаква положба на понудувачите во постапката на набавките.

Член 4

Јавна набавка се врши само доколку има претходно обезбедено средства за набавката.

Набавувачите – единки корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, набавките ќе ги вршат во согласност со соодветниот надлежен орган на управата.

Одделни поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Јавна набавка“ е купување, закупување и изнајмување на стоки, работи и услуги (во натамошниот текст: набавка);

2. „Групна набавка“ е набавка која е од интерес за повеќе набавувачи;

3. „Понудувач“ е домашно и странско правно и физичко лице кое учествува во постапката за набавка, со поднесување на понуда;

4. „Стоки“ се предмети од сите видови, вклучувајќи ги сировините, репроматеријалите, производите, материјалите во цврста, течна и гасовита состојба, како и услугите поврзани со обезбедувањето на стоките;

5. „Услуги“ се активности кои обезбедуваат услови за вршење на функцијата или производството (производни и непроизводни услуги);

6. „Опрема“ се средства за обезбедување на услови за извршување на функцијата и процесот на производството;

7. „Работи“ се сите активности поврзани за изградба согласно со законот за изградба и

8. „Претквалификација“ е постапка за избирање на понудувачи согласно со нивната способност да ја исполнат стоката, односно да ги извршат работите или услугите

II. ЈАВНА НАБАВКА

1. Планирање и утврдување на потребата од набавка

Член 6

Врз основа на утврдените извори за финансирање, набавувачот може да ги планира своите потреби за набавки и да ја определи динамиката за реализација на набавките.

Планот од ставот 1 на овој член го донесува лицето кое е овластено, односно органот кој е надлежен да одлучува за распоредувањето и користењето на средствата на набавувачот согласно со закон

Член 7

Со одлуката за потребата на одделната набавка се утврдува видот и количината на набавката, износот изворот на средствата потребни за реализација на набавката, начинот и постапката за извршување на набавката, критериумите за избор на најповолен понудувач и органот, односно овластеното лице за спроведување на постапката.

Одлуката од ставот 1 на овој член ја донесува лицето кое е овластено, односно органот кој е надлежен да одлучува за распоредувањето и користењето на средствата на набавувачот согласно со закон.

Член 8

Групната набавка се врши координирано преку еден набавувач од име за сите набавувачи.

Член 9

Набавувачот е должен да води евиденција за извршените набавки.

Евиденцијата од ставот 1 на овој член содржи особено: предмет на набавката; видот на постапката за набавката; вкупната вредност на набавката; број на учесници во набавката; одлука за носител на набавката; носител на набавката; жалби од понудувачите; датум на извршување на набавката и број, датум и вредност на склучениот договор.

2. Органи за спроведување на постапката за набавка

Член 10

Постапката за набавка ја спроведува комисија за набавка (во натамошниот текст: комисија) што ја формира набавувачот.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од претседател и најмалку двајца членови и нивни заменици од редот на вработените кај набавувачот.

Во работата на комисијата од ставот 2 на овој член, кога набавувачот е корисник и единка корисник на средства од Буџетот на Република Македонија, учествува и еден овластен претставник од министерот за финансии без право на глас.

Овластениот претставник од ставот 3 на овој член е должен да ја следи постапката за набавка и за истата редовно да го информира Министерството за финансии.

Покрај постојниот состав на комисијата, во зависност од природата и специфичноста на набавката, во работата на комисијата можат да бидат вклучени и други стручни лица.

Во зависност од обемот, карактерот и специфичноста на набавките, набавувачите можат да формираат повеќе комисии.

Претседател на комисијата е одговорното лице кај набавувачот (функционерот, односно работоводниот орган), или лице овластено од него.

Претседателот и членовите на комисијата и нивните заменици се именуваат за време од најмалку две години, но не повеќе од два мандата.

Претседателот, членовите на комисиите и нивните заменици се одговорни доколку не ја почитуваат постапката и роковите утврдени со овој закон.

Член 11

Како понудувачи не можат да се јават членовите на комисијата за набавки и одговорните и раководните лица кај набавувачот.

Член 12

Набавувачот ќе ја поништи одлуката за набавка, доколку понудувачот даде директно или индиректно на членовите на комисијата подарок во било каква форма, или било каква услуга, која влијаела или можела да има влијание во донесувањето на одлуката за набавка.

3. Начин на спроведување на набавката

Член 13

Набавка може да се спроведе со:

- отворен повик,
- ограничен повик,
- прибирање на понуди и
- непосредно спогодување

Член 14

Повикот за набавки со постапка на отворен и ограничен повик, задолжително и истовремено се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ и во други средства за јавно информирање. Во услови на неистовремено објавување на повикот важи рокот во повикот објавен во последното средство за јавно информирање.

Кога набавката се врши со одлука за меѓународен тендер, набавувачот повикот го објавува и во средствата за јавно информирање во странство.

А. ОТВОРЕН ПОВИК

Член 15

Набавка со отворен повик е набавката кај која секој заинтересиран понудувач може да поднесе понуда.

Понудата во врска со отворениот повик може да биде доставена и од група на понудувачи.

Член 16

Набавка се врши задолжително преку отворен повик кога денарската противвредност на набавката е повисока од 100.000 германски марки, освен во случаите од членот 45 на овој закон.

Набавката може да се изврши со отворен повик и за набавка чија вредност е помала од износот утврден од став 1 на овој член ако така одлучи набавувачот.

Член 17

Огласот за отворениот повик содржи особено: назив, адреса и седиште на набавувачот; број на повикот; предмет на набавката, количина; можност да се подели набавката на делови; рок и место на извршување на предметот на набавката; рок на прием на понуди; технички карактеристики (технички спецификации) на стоките и услугите; квалитет и стандард; критериуми за избор на најповолен понудувач; валута и начин на плаќање и место, ден и час на одржувањето на јавното отворање на понудите.

Член 18

На отворениот повик крајниот рок за прием на понудата определен од страна на набавувачот не може да биде покус од 36 дена од денот на објавувањето на отворениот повик. Во случај на забрзана постапка, рокот не може да биде покус од 15 дена, од денот на објавувањето на отворениот повик.

Набавувачот може, најмалку пет дена пред истекот на крајниот рок на понудата, да го продолжи крајниот рок, доколку еден или повеќе понудувачи не се во можност да ги достават понудите до крајниот рок, што е резултат на објективни причини. Доколку набавувачот ги прифати објективните причини за продолжување на крајниот рок веднаш се известуваат сите понудувачи.

Во случај кога за набавката е потребно да се прегледа обемна техничка спецификација, посета на локација или инспекција на лице место, овие околности ќе се земат предвид при определувањето на роковите од ставовите 1 и 2 на овој член.

Понудите што ќе пристигнат кај набавувачот по утврдениот краен рок за нивно пристигнување, ќе се сметаат за задоцнети и нема да се отвораат и се враќаат на понудувачот.

Доколку според видот на набавката е потребна тендерска документација, во отворениот повик од став 1 на овој член се определува местото и времето каде може да се подигне, како и висината на износот што евентуално за неа треба да се плати и начинот на плаќањето.

Тендерската документација за набавките од ставот 5 на овој член се изработува согласно со потребите на набавувачите усогласени со пропишаните стандарди и правила за соодветните видови на набавки.

Член 19

Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата за набавката, треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

Член 20

За набавки на опрема и за изградба, пред одржувањето на јавното отворање, набавувачот ја утврдува максималната цена на предметот на набавката, над која не може да биде прифатена понудата.

Максималната цена од ставот 1 на овој член, во запечатен коверт, се чува во строга тајност се до моментот на нејзиното соопштување согласно со членот 31 на овој закон.

Член 21

Изборот на најповолен понудувач се врши откако набавувачот ќе ја провери економската и финансиската состојба, како и техничката способност на понудувачот за извршување на предлогот на понудата.

Член 22

За својата финансиска и економска способност понудувачот обезбедува и доставува со понудата соодветен документ за бонитетот од носителот на платниот промет.

Содржината на документот за бонитет за домашниот понудувач, ја пропишува министерот за финансии со правилник.

Странското правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач го доставува сертификатот за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, занаетчиството, земјоделството или на професионално здружение на земјата во која се наоѓа неговото седиште односно ревизорски извештај од странска ревизорска институција.

Член 23

Доказ за техничката способност на понудувачот може да се обезбеди преку:

- список на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години со износите, датумите и примачите;

- опис на техничките постројки на понудувачот, мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот и истражувачки погони;

- посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот;

- мостри, опис или фотографии на производот што треба да се набави, чија автентичност треба да се потврди, доколку тоа ќе го побара набавувачот и

- сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

Набавувачот во отворениот повик ќе специфицира кои докази за техничката способност сака да ги добие.

Член 24

Од учество во отворениот повик може да биде исклучен понудувачот кој:

- а) е во стечај или е во процес на ликвидација, доколку неговото работење е под стечајна постапка, и доколку му се суспендирани деловните активности во согласност со закон и

- б) со правосилна пресуда му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност.

Набавувачот е должен од понудувачот да бара кон понудата да достави доказ дека на него не се однесуваат ниту еден од случаите наведени во ставот 1 на овој член и тоа извод од судската евиденција или друг соодветен документ од надлежен орган.

Член 25

Критериуми за избор на најповолен понудувач во зависност од видот на набавката можат да бидат:

- или само најниската цена и

- или кога понудата се дава на економски најсилниот тендер во поглед на цената, рокот на испорака, начинот на плаќање, оперативни трошоци, ефикасност, квалитет, естетски и функционални карактеристики, технички квалитети, постпродажни сервиси и пружање на техничка помош.

Цените од две понуди се сметаат како да се еквивалентни кога разликата меѓу нив не е поголема од 3%.

Кога се определува за критериумите од ставот 1 алинеја 2 на овој член, набавувачот во отворениот повик ќе ги рангира (квантифицира) сите критериуми што ќе ги применува при изборот на најповолен понудувач.

Член 26

Доколку одделна понуда содржи невообичаена ниска цена која значително отстапува од цените на другите понудувачи, комисијата може да побара од понудувачот писмено известување во кое ќе ги објасни причините за таквата цена од својата понуда.

Ако понудувачот писмено не ја објасни причината за понудената цена од ставот 1 на овој член во рок од седум дена од денот на известувањето или ако комисијата не ги прифати неговите причини, тој ќе биде исклучен од постапката за избор на најповолен понудувач.

Комисијата писмено ќе го известува понудувачот дека е исклучен од постапката со давање на образложение за причините на својата одлука и тоа известување ќе биде дел од документацијата на отворениот повик.

Член 27

Се забрануваат било какви преговори меѓу набавувачот и понудувачот, како и откривање пред трети лица на технички спецификации, информации во врска со цената и други пазарни информации.

Член 28

Во понудата по отворениот повик, набавувачот може да побара од понудувачот да се прошири евентуалниот дел од понудата што би се доверил со поддоговор со трето лице.

Член 29

На јавното отворање на понудите присуствуваат: членовите на комисијата на набавувачот во полн состав и претставниците на понудувачите.

Претставниците на понудувачите треба на комисијата да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Член 30

Јавното отворање на понудите започнува на место и во време определено со отворениот повик.

Член 31

На јавното отворање на понудите, комисијата води записник.

Претседателот на комисијата најнапред го констатира бројот на пристигнатите понуди во утврдениот рок и присутните претставници на понудувачите.

Претседателот на комисијата проверува дали ковертите што ги содржат понудите не се евентуално оштетени или отворени.

Претседателот или член на комисијата јавно ги отвора понудите.

Претседателот на комисијата констатира дали со понудата се доставени сите придружни документи пропишани со овој закон и други документи што се бараат за отворен повик.

Документите во понудата се обележуваат со архивскиот број на понудата и реден број на документот.

На јавното отворање на понудите, претседателот на комисијата ги соопштува деловните имиња и седиштата на понудувачите, формалната комплетност на понудите и ги чита понудените цени и битните елементи од отворениот повик.

По завршување на читањето на податоците од ставот 7 на овој член, претседателот на комисијата го соопштува максималниот износ на цената утврдена за набавката.

Набавувачот може да смета дека понудата е полно-важна, доколку истата содржи недостатоци од технички карактер, кои не ги менуваат елементите на повикот.

На јавното отворање комисијата ги исклучува понудите што не се комплетни, понудите за кои не се прифатени недостатоците од ставот 9 на овој член, како и за случаите од членот 12 на овој закон и тоа се забележува во записникот, при што се наведува причината за исклучувањето и веднаш за тоа се информира овластениот претставник на понудувачот. Покрај овие податоци, комисијата во записникот ги внесува и евентуалните мислења и забелешки на присутните претставници од понудувачите, доколку се однесуваат на постапката на јавното отворање на понудите.

Ако некој од членовите на комисијата или од овластените претставници на понудувачите не се согласува со содржината на записникот, ќе ја наведе причината за тоа, што ќе се констатира во записникот

Член 32

При оценувањето на понудите, комисијата е самостојна и постапува според условите објавени во отворениот повик и според критериумите утврдени со овој закон.

Комисијата прво ги отвора ковертите со техничка документација, а потоа ковертите со финансиска документација на набавувачите со најдобра техничка документација.

Комисијата ги оценува само оние понуди кои целосно ги исполнуваат условите од отворениот повик и го утврдува рангирањето на понудите.

Во случај ако не е исполнет минимумот од две понуди што ги исполнуваат условите од отворениот повик, комисијата му предлага на наредбодавецот да не врши избор на најповолен понудувач, а отворениот повик може да се повтори.

Извештајот со рангираните понуди го потпишуваат сите членови на комисијата и тој со сите податоци, од понудите се доставува до наредбодавецот.

Извештајот особено содржи: име и адреса на набавувачот, предмет и вредност на набавката, имињата на понудувачите што влегле во изборот и причините за нивниот избор, имињата на одбиените понудувачи и причините за нивниот одбивање и името на најповолниот понудувач и причините за изборот, а доколку се знае и името на подизведувачите.

Извештајот, заедно со понудите или нивните делови, претставуваат деловна тајна до изборот на најповолниот понудувач.

Б. ОГРАНИЧЕН ПОВИК

Член 33

Набавка преку ограничен повик се спроведува со претходно прибирање на документација (предквалификација) од ограничен број на набавувачи, кога:

- висината на набавката изнесува повеќе од 500.000 германски марки во денарска противвредност;
- природата на предметот на набавка е сложена или е од посебна природа (од економски и безбедносни причини);
- се постигнува поголема ефикасност и
- времето за прегледување и оценување на големиот број понуди би било непропорционално со вредноста на набавките

Член 34

Набавувачот спроведува ограничен повик врз основа на претходно спроведен отворен повик со прибирање на документација од определен број на понудувачи.

Рокот за прием на документацијата за учество на понудувачите на ограничениот повик не може да биде покус од 21 дена од денот на објавувањето на повикот. Во случај на забрзана постапка рокот неможе да биде покус од десет дена од денот на објавувањето на ограничениот повик.

Член 35

Заради учество во постапката на ограничениот повик, набавувачот врши предквалификација на понудувачите.

Предквалификација на понудувачите од став 1 на овој член се врши врз основа на оценка дали:

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет;
- има економско-финансиски бонитет;
- има расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката;
- има менаџерска способност;
- има искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност и
- имаат документ за регистрација за вршењето на нивната дејност.

Исполнувањето на условите од ставот 2 на овој член се докажува со документи и податоци кои се приложуваат кон пријавата за понуда.

Набавувачот ќе го исклучи понудувачот за кој ќе оцени дека доставените документи во врска со предквалификациите се лажни и неточни или некомплетни.

Член 36

Документацијата за ограничениот повик се доставува во затворен коверт.

Член 37

Набавувачот е должен да го утврди начинот, местото и рокот за доставување на пријавата за предквалификација. Набавувачот е должен, на барање на понудувачот да даде појаснување за елементите од пријавата за предквалификација.

Член 38

Набавувачот одлучува за квалификацијата на понудувачот.

При донесувањето на одлуката од ставот 1 на овој член, набавувачот ги оценува условите од членот 35 став 2 на овој закон.

Комисијата на набавувачот во рок од осум дена од денот на завршувањето на рокот за доставување на документацијата ги известува сите понудувачи што доставиле пријава за предквалификација, за понудувачите што се квалификувале и утврдува листа на понудувачи, до кои ќе се достави писмено барање за поднесување на понуда.

Член 39

Писменото барање за поднесување на понуда содржи:

- адреса на набавувачот од кој можат да се бараат документите на повикот; крајниот рок за поднесување на пријавата и износот и условите за плаќање на тендерската документација; повикување на објавениот повик и критериумите за повикот, доколку се наведени во повикот.

Тендерската документација се подига од овластеното лице на набавувачот.

Член 40

Рокот за примање на понудите определен од набавувачот не може да биде покус од 21 ден од денот на испраќањето на писменото барање. Во случај на итност рокот за прием на пријавата за учество не може да биде

покус од десет дена од денот на испраќањето на писменото барање.

Пријавата за учество во ограничениот повик може да се достави и преку: телеграма, телекс, телефакс или телефон и нивниот прием мора да биде потврден во писмена форма пред истекот на рокот утврден во ставот 1 на овој член.

Доколку пријавата е доставена навреме, дополнителни информации за тендерската документација мора да бидат доставени од страна на понудувачот не подоцна од шест дена пред истекот на крајниот рок определен за доставување на пријавата.

Член 41

Одредбите од членот 31 на овој закон, соодветно се применуваат и на начинот на работата на комисијата во случај на набавка со ограничен повик.

В. НАБАВКА СО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Член 42

Набавка со прибирање на понуди се врши кога набавувачот одбира носител на набавка врз основа на барање за прибирање на понуди доставено до поголем број на понудувачи, но најмалку од тројца понудувачи, чија вредност на набавката е над 5.000 до 100.000 германски марки во денарска противвредност.

Барањето за набавка со прибирање на понуди, набавувачот го објавува во средствата за јавно информирање, трговски публикации, списанија и весници.

Барањето за прибирање на понуди ги содржи податоците од членот 17 на овој закон.

Член 43

Како придружна документација кон понудата од членот 42 став 3 на овој закон, понудувачот задолжително приложува:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од носителот на платниот промет и
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

Член 44

Врз основа на одлуката од членот 7 на овој закон со која е утврдена постапката за набавка, комисијата може да достави барање за прибирање на понуди и од определен број на понудувачи што самата ќе ги определи.

Понудувачите се должни своите понуди да ги достават до комисијата во рокот определен во барањето.

Комисијата е должна во рок од 30 дена по пристигнувањето на понудите да ги разгледа и да изготви извештај со предлог за избор на најповолен понудувач.

Одредбите од членот 31 на овој закон, соодветно се применуваат и на начинот на работата на комисијата во случај на набавка со прибирање на понуди.

Г. НАБАВКА СО НЕПОСРЕДНО СПОГОДУВАЊЕ

Член 45

Набавувачот може да врши набавки по пат на непосредно спогодување во следниве случаи:

- доколку предметот на набавката е достапен само од еден извор или понудувачот има авторско право, патент, лиценца и други права од индустриска сопственост или има ексклузивно право на застапување на стоките, опремата, градежните работи или услугите, а не постои соодветна алтернатива или замена;
- кога се потребни дополнителни работи за веќе договорена набавка, чија вредност на работата не е повисока од 20% од договорената набавка и каде што неопходноста од неа се јавува пред завршувањето на изведбата од провизитниот договор;

– се работи за набавка на материјални средства, опрема и вршење на услуги кои имаат крајна итност предизвикана од настани што не можеле да бидат предвидени;

– се работи за набавка од носител кој ги затвора деловните активности и

– набавка во вредност до 5.000 германски марки во денарска противвредност.

Член 46

Во постапката со непосредно спогодување се забранува набавката за иста потреба да се реализира кај еден ист понудувач.

III. НАБАВКИ КАЈ ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И КАЈ ДРУШТВАТА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ДРЖАВАТА

Член 47

При вршењето на набавките кај јавните претпријатија и кај друштвата во сопственост на државата, соодветно се применуваат одредбите од овој закон, доколку со овој дел од законот поинаку не е уредено.

Член 48

По исклучок од членот 47 на овој закон, набавувачите по пат на отворен и ограничен повик ќе вршат набавка чија проценета вредност не е помала од:

а) 400.000 германски марки во денарска противвредност – за набавки од понудувачи кои вршат дејност во врска со:

- производството и транспортот на: електрична енергија, гас или топлинска енергија и вода за пиење;
- снабдување со вода за пиење, електрична струја, гас или топлинска енергија до соодветните мрежи;
- отстранување на отпадните води,
- наводнување и одводнување;
- истражување или вадење на нафта, гас, јаглен или други цврсти горива;

– изградба на воздушни терминали, пристаништа (езерски или речни) или други транспортни терминали, – користење на мрежите наменети да дадат услуги во областа на: железничкиот транспорт, автоматските системи, трамваите, тролејбусите, автобусите и жичарите;

б) 600.000 германски марки во денарска противвредност – за набавки од понудувачи кои вршат дејност во врска со обезбедување на телекомуникациски услуги и

в) 5.000.000 германски марки во денарска противвредност – за набавки од понудувачи кои извршуваат јавни работи (изградба на патишта, пруги, електрични, односно термоцентрали и слично).

Член 49

Кога набавките од членот 48 се вршат со ограничен повик може да се применуваат следниве правила:

– рокот за прием на барањето за учество во повикот не може да биде покус од 36 дена од датумот на испраќањето на повикот;

– рокот за прием на пријавите може да се утврди и со замен договор меѓу набавувачот и избраните кандидати, под услов на сите понудувачи да им е дадено исто време да ги подготват понудите и истите да ги поднесат и

– кога не е можно да се постигне договор за рокот на прием на пријавата, набавувачот ќе го определи рокот кој ќе изнесува најмалку 21 ден од денот на писменото барање за поднесување на понудата.

Член 50

Системот на квалификација во ограничениот повик се заснова на условите утврдени во членот 33 од овој закон, со исклучок на условот во поглед на висината на набавката.

Условите можат да се засноваат врз објективната потреба на набавувачите за намалување на бројот на пријавените понудувачи на ниво кое е оправдано со потребата и да се постигне рамнотежа меѓу одделни карактеристики на постапката за доделување на набавката и средствата. Бројот на избраните кандидати мора да се земе предвид, заради потребата од обезбедување на соодветна конкуренција.

Набавувачот ги известува пријавените понудувачи за својата одлука во однос на квалификациите во разумен рок. Ако за донесување на одлуката за квалификација е потребно време подолго од шест месеци од презентирањето на документацијата, набавувачот ќе го извести пријавениот понудувач, во рок од два месеци по пријавувањето за причините со кои се оправдува подолгиот период и за датумот до кој неговата понуда ќе биде прифатена или одбиена.

При донесувањето на одлуката за квалификацијата набавувачите не можат:

- да им наметнуваат на некои понудувачи услови од административно-техничка или финансиска природа кои не им ги наметнуваат на другите понудувачи и

- да бараат докази кои ги дуплираат објективно доказните материјали кои веќе ги имаат на располагање.

Кандидатите чија квалификација е одбиена, се известуваат за причината за одбивањето. Причините мораат да се засноваат врз условите за квалификација од ставот 1 на овој член.

Член 51

Набавувачите можат да користат постапка со неопредметна спогодба во следниве случаи:

- а) кога не се доставени пријави за набавки во постапки утврдени со овој закон;

- б) кога набавката е стриктно наменета за целите на истражување, проучување или развој, а не за обезбедување на профит односно вишок на средства од работењето;

- в) кога од технички или изведбени причини, или од причини во врска со заштитата на ексклузивното право, за застапување во Република Македонија, набавката може да ја изврши само определен носител на набавка;

- г) од причини на крајна итност предизвикани од настани што не можеле да бидат предвидени од набавувачите за роковите за отворена и ограничена постапка и истите не можеле да се испочитуваат;

- д) во случај на набавка за дополнителни испораки од првиот носител на набавката кои се наменети било како делумна замена или како проширување на постојните набавки, кога промената на понудувачот би го обврзала набавувачот да земе материјал кој има поинакви технички карактеристики што би резултирало со неспојливост или несразмерни технички промени во работењето и одржувањето;

- е) за дополнителни работи или услуги што не биле вклучени во проектот кој првобитно бил доделен или во договорот првобитно склучен, но кој, поради непредвидени околности станале неопходни за извршување на набавката, под услов.

- таквите дополнителни работи или услуги да не можат технички или временски да се одвојат од главните набавки без поголеми непогодности за набавувачот и понудувачот, или

- таквите дополнителни работи или услуги, иако можат да се одвојат од набавката, апсолутно да се неопходни за неговите основни фази на работење;

- е) во случај на набавка на нови работи кои се содржат од повторување на слични работи доверени на понудувачот на кој набавувачот порано му ја доделил набавката, под услов таквите работи да се во сообразност со основниот проект за кој дадената набавка била утврдена на отворен повик;

- ж) за набавки кои треба да се доделат врз основа на рамковни договори;

- з) за поволни набавки кога постои можност да се обезбедат набавките со искористување на некоја посебна поволна можност што е достапна само за многу кратко време по цена значително пониска од вообичаените пазарни цени и

- с) за купување на стоки по особено поволни услови или од носител на набавка кој ги затвора деловните активности или од доверители на стечајна маса.

IV. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ ПРИ НАБАВКА

Член 52

Доставување на понудите при набавка се врши до набавувачот преку пошта со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на комисијата на лице место, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

Член 53

Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и бројот на повикот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот-понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти.

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“ и точната адреса на испраќачот – понудувачот.

Член 54

Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот.

Во цената на понудените стоки и услуги со странско потекло, задолжително се внесува и износот на царинските и други давачки

V. ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО НАБАВКА

Член 55

За набавка со отворен и ограничен повик чија вредност изнесува над 500 000 германски марки во денарска противвредност, набавувачот задолжително треба да побара понудувачите да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција.

Набавувачот го утврдува износот на гаранцијата, кој не смее да биде помал од 5% од вкупната вредност на набавката.

Документот со кој се докажува гаранцијата е дел од понудата.

Член 56

Гаранцијата од членот 55 на овој закон се наплатува во корист на набавувачот ако понудувачот е повикан да склучи договор по извршен избор на најповолен понудувач, а тој одбие да го стори тоа.

Член 57

Набавувачот е должен по завршувањето на постапката за набавка, на понудувачите кои учествувале во изборот на најповолен понудувач во рок од седум дена да им го врати депонираниот износ од гаранцијата, а на избраниот понудувач по склучувањето на договорот.

VI. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ

Член 58

Најдоцна во рок од седум дена по завршувањето на постапката за набавки, набавувачот е должен по писмен пат да го извести понудувачот дека е избран за најповолен понудувач.

Известувањето од ставот 1 на овој член претставува потврда за понудувачот дека е дефинитивно утврден за носител на договорот.

За изборот на најповолен понудувач, се известуваат и сите други понудувачи учесници во постапката во рокот од ставот 1 на овој член.

Договор се потпишува во рок од седум дена по истекот на рокот за поднесување на жалба односно по конечноста на одлуката по жалбата.

Од страна на набавувачот, договорот го потпишува одговорното лице (функционерот, односно раководниот орган) или лице овластено од него, а од страна на носителот на набавката-овластен потписник. Договорот за набавувачот – корисник на средства од Буџетот на Република Македонија го потпишува и овластено лице од министерот за финансии, а за единките-корисници и од соодветниот надлежен орган на управата. Договорот кој не е потпишан од сите наведени лица не предизвикува правно дејство.

Член 59

Во договорот се предвидува полагање на кауции, гаранции и аванси, како средства за обезбедување на плаќањето.

Авансно плаќање се врши во услови кога на пазарот не може да се набават производи и услуги и кога со тоа се постигнува пониска продажна цена.

За корисниците и единките корисници на средства од буџетот, авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот.

VII. ИЗЈАВУВАЊЕ НА ЖАЛБА

Член 60

Незадоволниот учесник за изборот на најповолен понудувач, може да изјави жалба до комисијата за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на донесувањето на известувањето за најповолен понудувач.

Жалбата од ставот 1 на овој член се доставува преку комисијата што ја водела првостепената постапка.

Поднесувањето на жалба го задржува извршувањето на одлуката за избор најповолен понудувач до правосилноста на одлуката по жалбата.

Комисијата од ставот 1 на овој член е должна во рок од 15 дена од приемот на жалбата да се произнесе по неа и за својата одлука да ги извести подносителот на жалбата и комисијата што ја водела првостепената постапка.

Одлуката на комисијата за жалби по јавни набавки е конечна

Член 61

Комисијата за жалба по јавни набавки е составена од претседател и четворица членови и нивни заменици од редот на афирмирани и познати стручњаци (адвокати, нотари, комерцијални ревизори, инженери и слично), кои ги именува и разрешува Владата на Република Македонија за период од две години, со право на повторен избор, за уште две години.

Членот на комисијата од ставот 1 на овој член не може да биде лице именовано од Собранието на Република Македонија и од Владата на Република Македонија.

Членот на комисијата од ставот 1 на овој член може да биде разрешен пред истекот на мандатот за кој е

избран во случај на осуденост за кривично дело против имотот, во иста постапка како и за неговиот избор.

Член 62

Комисијата за жалби по јавни набавки донесува деловник за својата работа, на кој согласност дава Владата на Република Македонија.

Член 63

Комисијата за жалби по јавни набавки е самостојна во својата работа и најмалку два пати во текот на годината ја информира Владата на Република Македонија за својата работа.

VIII. НАДЗОР И КОНТРОЛА

Член 64

Надзор на спроведување на одредбите на овој закон врши Министерството за финансии.

Работите на инспекцискиот надзор го вршат инспектори за контрола на буџетот и за јавните набавки во Министерството за финансии.

Инспекторите од ставот 2 на овој член вршат надзор во поглед на:

- обезбедувањето на средства за набавка;
- спроведувањето на постапките на набавките;
- организирањето на органите за спроведување на набавките;
- евиденцијата на набавките;
- оформување на документација за набавките и
- реализација на договорите.

Член 65

Инспекторот од членот 64 став 2 на овој закон има службена легитимација чија форма и содржина и начинот на нејзиното издавање ја пропишува министерот за финансии.

Член 66

Доколку во вршењето на надзорот инспекторот утврди неправилности и недостатоци во спроведувањето на постапката за набавки која е во тек, истите ќе ги констатира и со решение ќе ги одреди мерките и рокот за нивно отстранување.

Доколку во определениот рок не се отстранат неправилностите и недостатоците, инспекторот наредува запирање на отпочнатата постапка за набавка.

Против решението од ставот 1 на овој член, може да се изјави жалба до Комисијата за жалби по јавни набавки.

Член 67

Ако во вршењето на надзорот инспекторот утврди дека со повредата на постапката за набавки е сторен прекршок или кривично дело должен е без одлагање да поднесе барање, односно пријава за поведување на прекршочна односно кривична постапка.

Член 68

Контрола над користењето на средствата за набавки на набавувачите од членот 1 на овој закон се врши согласно со Законот за државната ревизија.

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 69

Со парична казна од 150.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице-набавувач, освен државните органи и органите на единиците на локалната самоуправа, ако:

- не формира орган за спроведување на постапка за набавка во смисла на членот 10 став 1 на овој закон;
- не го објави повикот за набавка во смисла на членот 14 на овој закон и

– не ја утврди максималната цена и не ја зачува во тајност во смисла на членот 20 на овој закон.

Член 70

Со парична казна од 15.000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице, ако:

– донесе одлука за јавна набавка без да има претходно обезбедено средства за набавката (член 4);

– не води евиденција за извршените набавки (член 9 став 1);

– не ги почитува постапките и роковите утврдени со овој закон во смисла на членот 10 на овој закон;

– не ја поништи одлуката за набавка, доколку понудувачот даде директно или индиректно на членовите на комисијата подарок во било каква форма, или било каква услуга во смисла на членот 12 на овој закон;

– не ја запазува висината на вредноста на набавката за соодветниот вид на постапка за набавка (член 16, член 33 став 1 алинеја 1, член 42 став 1, член 45 став 1 алинеја 5 и член 48);

– изборот на најповолен понудувач го изврши без да ја провери економската и финансиската состојба, како и техничката способност на понудувачот за извршување на предлогот на понудата (членови 21, 22 и 23);

– ако од постапката за набавка не го исклучи понудувачот (член 24 и член 35 став 4);

– не постапува според условите објавени во отворениот повик и не ги запазува критериумите за избор на најповолен понудувач (член 25 и член 32 став 1);

– не го извести понудувачот дека е исклучен од постапката за набавка (член 26 став 3);

– врши преговори со понудувачот, открива пред трети лица технички спецификации, информации во врска со цената и други пазарни информации (член 27);

– изврши набавка преку ограничен повик без да спроведе прибирање на документација (предквалификација) од ограничен број на набавувачи во смисла на член 33 од овој закон;

– не го утврди начинот, местото и рокот за доставување на пријави за предквалификации и не даде објаснување за елементите од пријавата за предквалификации (член 37);

– донесе одлука без да врши оценка на условите од членот 35 став 2 на овој закон (член 38 став 2);

– не ги извести сите понудувачи што доставиле пријава за предквалификација, за понудувачите што се квалификувале (член 38 став 3) и

– во постапката со непосредно спогодување, набавката за истата потреба се реализира кај еден ист понудувач (член 46).

Член 71

Со парична казна од 15 000 до 50.000 денари ќе се казни за прекршоците од членот 70 на овој закон и службеното лице.

Х. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 72

Постапките за набавките отпочнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе бидат завршени во согласност со прописите што важеле пред влегувањето во сила на овој закон.

Член 73

Подзаконските прописи утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Комисијата за жалби по јавни набавки, ќе се формира во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 74

За спроведување на овој закон Владата може да донесе подзаконски прописи.

Член 75

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат членовите: 8, 9, 10, 11, 51, 52, 53, 56, 57 и 58 од Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ број 41/85 и 51/88).

Член 76

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

789.

Врз основа на член 106 став 3 од Уставот на Република Македонија, а во врска со член 31 став 1 точка 3 и член 32 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 19/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ОСНОВНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО КУМАНОВО

1. Се разрешува Радомир Каревски од функцијата јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Куманово, поради исполнување на услови за старосна пензија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2214/1
3 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

790.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 1998 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВЕВЧАНИ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Вевчани, се избираат:

Цури Жута, директор на ОУ „Зини Хани“ – с. Велешта

Тихомир Мурцески, приватен стопанственик од Вевчани

Адем Тафилоски, директор на ОУ „Маршал Тито“ – Љубаништа и

Димитар Трпеновски, пратеник во Собранието на Република Македонија

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на оваа јавна здравствена организација.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2211/1
3 јуни 1998 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Тито Петковски, с.р.

791.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 1998 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ „БАЊА БАНСКО“ – СТРУМИЦА**

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Природно лекувалиште „Бања Банско“ – Струмица, се избираат:

Ацо Ангелов, професор во ДСУ ТТУЦ „Никола Карев“ – Струмица

Стојан Балџиев, доктор на стоматологија, вработен во Медицинскиот центар во Струмица,

Ванчо Златанов, директор на ЗЗ „Пирок“ – с. Мокриево – Струмица и

Митко Ташев, дигл. правник, вработен во ГП „Пелагонија“ – Градилиште Струмица.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на оваа јавна здравствена организација.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2210/1 Претседател
3 јуни 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

792.

Врз основа на член 141 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 17/97 – Пречистен текст), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 3 јуни 1998 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ПЕХЧЕВО**

1. Во Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација – Здравствен дом – Пехчево („Службен весник на Република Македонија“ број 20/98), во точката 1 наместо „Војо Ковачев, директор на „Рамна Река“ – Пехчево“, треба да стои „Љупка Мустачка – вработена во Заводот за здравствена заштита – Кочани“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2212/1 Претседател
3 јуни 1998 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Тито Петковски, с.р.

793.

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 48/93 и 6/95) и член 46 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата донесе

У Р Е Д Б А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ****Член 1**

Во Уредбата за билансите за корисниците на средствата од буџетите и фондовите („Службен весник на

Република Македонија“ бр. 30/94 и 63/95), во образецот, „Приходи и трошоци во текот на годината – Биланс на приходите и трошоците“ од 1 јануари до _____199____ година, бројот на контото во колоната 2 и називот на позициите под **I. ПРИХОДИ**, во колоната 3, се менуваат и гласат:

I – Даночни приходи

711 – Данок од доход, од добивка и од капитални добивки

712 – Придонеси од плати за социјални фондови

713 – Даночи од имот

714 – Домашни даночи на стоки и услуги

715 – Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)

716 – Други даночи

II – Неданочни приходи

721 – Претприемачки приход и приход од имот

722 – Такси и надоместоци

723 – Неиндустриски и инцидентни продажби

724 – Други административни такси и надоместоци

725 – Други неданочни приходи

726 – Продажба на капитални средства

727 – Наплатени главници од заеми

III – Трансфери и донации

731 – Трансфери од други нивоа на власт

732 – Домашни донации

733 – Донации од странство

IV – Домашно задолжување

741 – Краткорочни позајмици во земјата

742 – Благајнички записи

743 – Долгорочни обврзници

744 – Друго домашно задолжување

V – Задолжување во странство

751 – Меѓународни развојни агенции

752 – Странски влади

753 – Комерцијални задолжувања

754 – Други задолжувања во странство“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1606/1

8 јуни 1998 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

794.

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 48/93 и 6/95) и член 46 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата донесе

У Р Е Д Б А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН НА КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ****Член 1**

Во Уредбата за контниот план на корисниците на средствата од буџетите и фондовите („Службен весник на

на Република Македонија“, бр. 18/94, 19/94 и 63/95), во контниот план кој е составен дел на Уредбата за контниот план на корисниците на средствата од буџетите и фондовите, класата 7 – Приходи се менува и гласи:

„Класа 7 – Приходи

71 – Даночни приходи

- 711 – Данок од доход, од добивка и од капитални добивки
- 712 – Придонеси од плати за социјални фондови
- 713 – Даноци од имот
- 714 – Домашни даноци на стоки и услуги
- 715 – Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)
- 716 – Други даноци

72 – Неданочни приходи

- 721 – Претприемачки приход и приход од имот
- 722 – Такси и надоместоци
- 723 – Неиндустриски и инцидентни продажби
- 724 – Други административни такси и надоместоци
- 725 – Други неданочни приходи
- 726 – Продажба на капитални средства
- 727 – Наплатени главници од заеми

73 – Трансфери и донации

- 731 – Трансфери од други нивоа на власт
- 732 – Домашни донации
- 733 – Донации од странство

74 – Домашно задолжување

- 741 – Краткорочни позајмици во земјата
- 742 – Благајнички записи
- 743 – Долгорочни обврзници
- 744 – Друго домашно задолжување

75 – Задолжување во странство

- 751 – Меѓународни развојни агенции
- 752 – Странски влади
- 753 – Комерцијални задолжувања
- 754 – Други задолжувања во странство

79 – Разлика на приходите и трошоците

791 – Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1607/1
8 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

795.

Врз основа на член 8 став 5 од Законот за сметководство („Службен весник на РМ“, бр. 42/93, 48/93 и 6/95) и член 46 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТНИОТ ПЛАН И ЗА БИЛАНСИТЕ ЗА БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА БУЏЕТИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА И ЗА БУЏЕТИТЕ НА ФОНДОВИТЕ

Член 1

Во Уредбата за контниот план и за билансите за Буџетот на Република Македонија, за буџетите на еди-

ниците на локалната самоуправа и за буџетите на фондовите („Службен весник на РМ“, бр. 18/94 и 63/95), во контниот план, кој е составен дел на Уредбата за контниот план и за билансите за Буџетот на Република Македонија, за буџетите на единиците на локалната самоуправа и за буџетите на фондовите, класата 7 – Приходи, се менува и гласи:

„Класа 7 – Приходи

71 – Даночни приходи

- 711 – Данок од доход, од добивка и од капитални добивки
- 712 – Придонеси од плати за социјални фондови
- 713 – Даноци од имот
- 714 – Домашни даноци на стоки и услуги
- 715 – Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)
- 716 – Други даноци

72 – Неданочни приходи

- 721 – Претприемачки приход и приход од имот
- 722 – Такси и надоместоци
- 723 – Неиндустриски и инцидентни продажби
- 724 – Други административни такси и надоместоци
- 725 – Други неданочни приходи
- 726 – Продажба на капитални средства
- 727 – Наплатени главници од заеми

73 – Трансфери и донации

- 731 – Трансфери од други нивоа на власт
- 732 – Домашни донации
- 733 – Донации од странство

74 – Домашно задолжување

- 741 – Краткорочни позајмици во земјата
- 742 – Благајнички записи
- 743 – Долгорочни обврзници
- 744 – Друго домашно задолжување

75 – Задолжување во странство

- 751 – Меѓународни развојни агенции
- 752 – Странски влади
- 753 – Комерцијални задолжувања
- 754 – Други задолжувања во странство

79 – Разлика на приходите и трошоците

791 – Распоред на разликата меѓу приходите и трошоците“

Член 2

Во образецот, Приходи и трошоци во текот на годината – Биланс на приходите и трошоците од 1 јануари до _____19____ година, бројот на контото во колоната 2 и називот на позициите под **I. ПРИХОДИ**, во колоната 3, се менуваат и гласат:

„I. Даночни приходи

- 711 – Данок од доход, од добивка и од капитални добивки
- 712 – Придонеси од плати за социјални фондови
- 713 – Даноци од имот
- 714 – Домашни даноци на стоки и услуги
- 715 – Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)
- 716 – Други даноци

II. Недаочни приходи

- 721 – Претприемачки приход и приход од имот
- 722 – Такси и надоместоци
- 723 – Неиндустриски и инцидентни продажби
- 724 – Други административни такси и надоместоци
- 725 – Други недаочни приходи
- 726 – Продажба на капитални средства
- 727 – Наплатени главници од заеми

III. Трансфери и донации

- 731 – Трансфери од други нивоа на власт
- 732 – Домашни донации
- 733 – Донации од странство

IV. Домашно задолжување

- 741 – Краткорочни позајмици во земјата
- 742 – Благајнички записи
- 743 – Долгорочни обврзници
- 744 – Друго домашно задолжување

V. Задолжување во странство

- 751 – Меѓународни развојни агенции
- 752 – Странски влади
- 753 – Комерцијални задолжувања
- 754 – Други задолжувања во странство

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1608/1
8 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

796.

Врз основа на член 112 од Законот за концесија („Службен весник на РМ“ бр. 42/93), член 23, алинеја 2 од Законот за телекомуникации („Службен весник на РМ“ бр. 33/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ**

1. На Институт Отворено Општество – Македонија се дава концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци

2. Концесија се дава на времетраење од пет години.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија изнесува 30.000 ДМ.

4. Како почеток на концесија ќе се смета денот на потпишувањето на договорот на концесијата.

5. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и врски

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1487/2
1 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

797.

Врз основа на член 112 од Законот за концесија („Службен весник на РМ“ бр. 42/93), член 23, алинеја 2 од Законот за телекомуникации („Службен весник на РМ“ бр. 33/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЈАВНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКА УСЛУГА ЗА ПРЕНОС НА ПОДАТОЦИ**

1. На Претпријатието за консултативни услуги, производство и трговија „МЕДИС – ИНФОРМАТИКА“ Д.О.О. – Скопје се дава концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци.

2. Концесија се дава на времетраење од пет години.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија изнесува 30.000 ДМ.

4. Како почеток на концесија ќе се смета денот на потпишувањето на договорот на концесијата.

5. Во името на Владата на Република Македонија договорот ќе го потпише министерот за сообраќај и врски.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1487/1
1 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

798.

Врз основа на член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 мај 1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ИНВЕСТИЦИОНА ПРОГРАМА ЗА 1998 ГОДИНА НА ЈП „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за 1998 година на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје, на седницата одржана на 29 април 1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1335/4
25 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

799.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАТСТВО ЕДИНСТВО“ С. СРЕДНО КОЊАРИ – СКОПЈЕ**

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Братство Единство“ с. Средно

Коњари – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 29.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1104/1
8 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

800.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 8.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. ОРАОВИЦА

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Кирил и Методиј“ с. Ораовица, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 15.04.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1169/1
8 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

801.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ – С. ИЊЕВО

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Орце Николов“ – с. Ињево, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 29.04.1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1168/1
08 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

802.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИ- НОВЦИ“ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 7.02.1996 година

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-974/1
08 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

803.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ЖИВКО БРАЈКОВ- СКИ“ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Живко Брајковски“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 14.02.1996 година

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-936/1
08 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

804.

Врз основа на член 103 од Законот за основно образование („Службен весник на РМ“ бр. 44/95, 34/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.06.1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „РИСТО КРЛЕ“ – СКОПЈЕ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште „Ристо Крле“ – Скопје, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 26.02.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-661/1
08 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с р

805.

Врз основа на член 9 од Законот за царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97 и 13/98) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.06.1998 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА**

1. Во Законот за царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 45/97, 61/97), во Глава 84 и 85 на Номенклатурата на Царинската тарифа се вршат следниве измени:

1) Во Глава 84

Тарифниот број 8418 се менува и гласи:

8418	Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; тоplotни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415:		
8418 10	- Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со посебни врати:		
8418 10 10 00	-- За употреба во цивилни воздухоплови . . .	сл	
	-- Друго:		
	--- Со капацитет над 340 литри:		
8418 10 91 10	---- Нови	23	
8418 10 91 90	---- Употребувани	23	
	--- Друго:		
8418 10 99 10	---- Нови	23	
8418 10 99 90	---- Употребувани	23	
	- Фрижидери за домаќинството:		
8418 21	-- Компресиони:		
	--- Со капацитет над 340 литри:		
8418 21 10 10	---- Нови	23	
8418 21 10 90	---- Употребувани	23	
	--- Друго:		
	---- Модел за на маса:		
8418 21 51 10	----- Нови	23	
8418 21 51 90	----- Употребувани	23	
	---- Модел за вградување:		
8418 21 59 10	----- Нови	23	
8418 21 59 90	----- Употребувани	23	
	---- Други, со капацитет:		
	----- До 250 литри:		
8418 21 91 10	----- Нови	23	
8418 21 91 90	----- Употребувани	23	
	----- Над 250 литри до 340 литри:		
8418 21 99 10	----- Нови	23	
8418 21 99 90	----- Употребувани	23	
8418 22	-- Абсорбциони, електрични:		
8418 22 00 10	--- Нови	23	
8418 22 00 90	--- Употребувани	23	
8418 29	-- Друго:		
8418 29 00 10	--- Нови	23	
8418 29 00 90	--- Употребувани	23	
8418 30	- Замрзнувачи во форма на сандак, со капацитет до 800 л:		
8418 30 10 00	-- За употреба во цивилни воздухоплови	сл	
	-- Друго:		

	---	Со капацитет до 400 литри	
8418 30 91 10	----	Нови	23
8418 30 91 90	----	Употребувани	23
	---	Со капацитет над 400 литри до 800 литри	
8418 30 99 10	----	Нови	23
8418 30 99 90	----	Употребувани	23
8418 40	-	Замрзнувачи од вертикален тип, со капацитет до 900 л:	
8418 40 10 00	--	За употреба во цивилни воздухоплови	сл
	--	Друго	
	---	Со капацитет до 250 литри.	
8418 40 91 10	----	Нови	23
8418 40 91 90	----	Употребувани	23
	---	Со капацитет над 250 литри до 900 литри.	
8418 40 99 10	----	Нови	23
8418 40 99 90	----	Употребувани	23
8418 50	-	Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, за ладење или замрзнување:	
	--	Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и делот за ладење или евапораторот).	
	---	За чување на замрзната храна:	
8418 50 11 10	----	Нови	23
8418 50 11 90	----	Употребувани	23
	---	Друго:	
8418 50 19 10	----	Нови	23
8418 50 19 90	----	Употребувани	23
	--	Друг разладен мебел	
8418 50 90 10	----	Нов	23
8418 50 90 90	----	Употребуван	23
	-	Други уреди за ладење или замрзнување; тоplotни пумпи:	
8418 61	--	Компресиони единици за ладење, чишто кондензатори се изменувачи на топлота:	
8418 61 10 00	---	За употреба во цивилни воздухоплови	сл
8418 61 90 00	---	Друго	23
8418 69	--	Друго:	
8418 69 10 00	---	За употреба во цивилни воздухоплови	сл
	---	Друго	
8418 69 91 00	----	Абсорбционо тоplotни пумпи	23
8418 69 99 00	----	Друго	23
	-	Делови:	
8418 91 00 00	--	Мебел за вградување на уредите за ладење или замрзнување	23
8418 99	--	Друго:	
8418 99 10 00	---	Евапоратори и кондензатори, освен оние за фрижидери за домаќинство	23
8418 99 90 00	---	Друго	23

2) Во Глава 85 Тарифниот број 8521 се менува и гласи:

8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер:		
8521 10	- Со магнетна лента:		
8521 10 10 00	-- За употреба во цивилни воздухоплови		сл
	-- Друго		
8521 10 90 10	--- Нови		23

8521 10 90 90	--- Употребувани	23
8521 90	- Други:	
8521 90 00 10	--- Нови	23
8521 90 00 90	--- Употребувани	23

3) Во Глава 85 Тарифниот број 8528 се менува и гласи

"8528

Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:

- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:

8528 12	-- Во боја, со дијагонала:	
	--- До 42 см	
8528 12 52 10	---- Нови	20
8528 12 52 90	---- Употребувани	20
	--- Над 42 см до 52 см	
8528 12 54 10	---- Нови	20
8528 12 54 90	---- Употребувани	20
	--- Над 52 см до 72 см.	
8528 12 56 10	---- Нови	20
8528 12 56 90	---- Употребувани	20
	--- Над 72 см:	
8528 12 58 10	---- Нови	20
8528 12 58 90	---- Употребувани	20
8528 13	- Црно бели или други еднобојници:	
8528 13 00 10	-- Нови	20
8528 13 00 90	-- Употребувани	20
	- Видео-монитори:	
8528 21	-- Во боја:	
8528 21 00 10	--- Нови	10
8528 21 00 90	--- Употребувани	10
8528 22	-- Црно бели или други еднобојници:	
8528 22 00 10	--- Нови	10
8528 22 00 90	--- Употребувани	10
8528 30	- Видео проектори:	
8528 30 00 10	--- Нови	20
8528 30 00 90	--- Употребувани	20

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1526/1
1 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цврнговски, с.р.

806.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93, 63/95 и 15/97) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 64/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.06.1998 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА 1998 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на царински контингент при увоз на опрема и резервни делови за 1998

807.

Врз основа на член 12 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93, 78/93, 59/96, 15/97 и 13/98) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.06.1998 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/96, 64/96, 67/96, 71/96, 45/97, 66/97, 20/98), во глава 84, 85 и 40 се вршат следниве измени:

1) Во глава 84 Тарифниот број 8418 се менува и гласи:

8418

Фрижидери, замрзнувачи и други уреди за ладење или замрзнување, електрични или други; тоplotни пумпи, освен уредите за климатизација од тар. број 8415:

8418 10	- Комбинации на фрижидери и замрзнувачи, со посебни врати:			
8418 10 10 00	-- За употреба во цивилни воздухоплови	п	лб	ЛБ3
	-- Друго:			
	--- Со капацитет над 340 литри:			
8418 10 91 10	---- Нови	п	лб	ЛБ3
8418 10 91 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
	--- Друго:			
8418 10 99 10	---- Нови	п	лб	ЛБ3
8418 10 99 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
	- Фрижидери за домаќинството:			
8418 21	-- Компресиони:			
	--- Со капацитет над 340 литри:			
8418 21 10 10	---- Нови	п	лб	ЛБ3
8418 21 10 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
	--- Друго:			
	---- Модел за на маса:			
8418 21 51 10	---- Нови	п	лб	ЛБ3
8418 21 51 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
	---- Модел за вградување:			
8418 21 59 10	---- Нови	п	лб	ЛБ3
8418 21 59 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
	---- Други, со капацитет:			
	----- До 250 литри:			
8418 21 91 10	----- Нови	п	лб	ЛБ3
8418 21 91 90	----- Употребувани	п	лб	Д4
	----- Над 250 литри до 340 литри:			
8418 21 99 10	----- Нови	п	лб	ЛБ3
8418 21 99 90	----- Употребувани	п	лб	Д4

година („Службен весник на РМ“, бр. 8/98), во точка 2 на крајот на реченицата зборовите „60 милиони денари“, се заменуваат со зборовите „70 милиони денари“.

Во истата точка во ставот 2 под б), зборовите „20 милиони денари“, се заменуваат со зборовите „30 милиони денари“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-1525/1
1 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

8418 22	-- Абсорбциони, електрични:			
8418 22 00 10	--- Нови	п	лб	ЛБЗ
8418 22 00 90	--- Употребувани	п	лб	Д4
8418 29	-- Друго:			
8418 29 00 10	--- Нови	п	лб	ЛБЗ
8418 29 00 90	--- Употребувани	п	лб	Д4
8418 30	- Замрзнувачи во форма на сандак, со капацитет до 800 л:			
8418 30 10 00	-- За употреба во цивилни воздухоплови	п	лб	ЛБЗ
	-- Друго:			
	--- Со капацитет до 400 литри:			
8418 30 91 10	---- Нови	п	лб	ЛБЗ
8418 30 91 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
	--- Со капацитет над 400 литри до 800 литри:			
8418 30 99 10	---- Нови	п	лб	ЛБЗ
8418 30 99 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
8418 40	- Замрзнувачи од вертикален тип, со капацитет до 900 л:			
8418 40 10 00	-- За употреба во цивилни воздухоплови	п	лб	ЛБЗ
	-- Друго:			
	--- Со капацитет до 250 литри:			
8418 40 91 10	---- Нови	п	лб	ЛБЗ
8418 40 91 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
	--- Со капацитет над 250 литри до 900 литри:			
8418 40 99 10	---- Нови	п	лб	ЛБЗ
8418 40 99 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
8418 50	- Други сандаци, ормани, витрини и сличен мебел, за ладење или замрзнување:			
	-- Сандаци за ладење и витрини (вклучувајќи го и делот за ладење или евапораторот)			
	--- За чување на замрзната храна:			
8418 50 11 10	---- Нови	п	лб	ЛБЗ
8418 50 11 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
	-- Друго:			
8418 50 19 10	---- Нови	п	лб	ЛБЗ
8418 50 19 90	---- Употребувани	п	лб	Д4
	-- Друг разладен мебел:			
8418 50 90 10	---- Нов	п	лб	ЛБЗ
8418 50 90 90	---- Употребуван	п	лб	Д4
	- Други уреди за ладење или замрзнување; тоplotни пумпи:			
8418 61	-- Компресиони единици за ладење, чишто кондензатори се изменувачи на топлота:			
8418 61 10 00	--- За употреба во цивилни воздухоплови	п	лб	лб
8418 61 90 00	--- Друго	п	лб	лб
8418 69	-- Друго:			
8418 69 10 00	--- За употреба во цивилни воздухоплови	п	лб	лб
	--- Друго:			
8418 69 91 00	---- Абсорбционно тоplotни пумпи	п	лб	лб
8418 69 99 00	---- Друго	п	лб	лб
	- Делови:			
8418 91 00 00	-- Мебел за вградување на уредите за ладење или замрзнување	п	лб	лб
8418 99	-- Друго:			
8418 99 10 00	--- Евапоратори и кондензатори, освен оние за фрижидери за домаќинство	п	лб	лб
8418 99 90 00	--- Друго	п	лб	лб

2) Во Глава 85 Тарифниот број 8521 се менува и гласи:

8521	Апарати за снимање и репродукција на слика, со или без вграден видео тјунер:				
8521 10	- Со магнетна лента:				
8521 10 10 00	-- За употреба во цивилни воздухоплови	п	лб	-	ЛБЗ
	-- Друго:				
8521 10 90 10	--- Нови	п	лб		ЛБЗ
8521 10 90 90	--- Употребувани	п	лб		Д4
8521 90	- Други:				
8521 90 00 10	--- Нови	п	лб		ЛБЗ
8521 90 00 90	--- Употребувани	п	лб		Д4

3) Во Глава 85 Тарифниот број 8528 се менува и гласи:

8528	Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика; видео-монитори и видео-проектори:				
	- Приемни апарати за телевизија, со или без вграден радиодифузен приемник или со апарати за снимање или репродукција на звук или слика:				
8528 12	-- Во боја, со дијагонала:				
	--- До 42 см:				
8528 12 52 10	---- Нови	п	лб		ЛБЗ
8528 12 52 90	---- Употребувани	п	лб		Д4
	--- Над 42 см до 52 см:				
8528 12 54 10	---- Нови	п	лб		ЛБЗ
8528 12 54 90	---- Употребувани	п	лб		Д4
	--- Над 52 см до 72 см:				
8528 12 56 10	---- Нови	п	лб		ЛБЗ
8528 12 56 90	---- Употребувани	п	лб		Д4
	--- Над 72 см:				
8528 12 58 10	---- Нови	п	лб		ЛБЗ
8528 12 58 90	---- Употребувани	п	лб		Д4
8528 13	- Црно бели или други еднобојници:				
8528 13 00 10	-- Нови	п	лб		ЛБЗ
8528 13 00 90	-- Употребувани	п	лб		Д4
	- Видео-монитори:				
8528 21	-- Во боја:				
8528 21 00 10	--- Нови	п	лб		ЛБЗ
8528 21 00 90	--- Употребувани	п	лб		Д4
8528 22	-- Црно бели или други еднобојници:				
8528 22 00 10	--- Нови	п	лб		ЛБЗ
8528 22 00 90	--- Употребувани	п	лб		Д4
8528 30	- Видео проектори:				
8528 30 00 10	--- Нови	п	лб		ЛБЗ
8528 30 00 90	--- Употребувани	п	лб		Д4

4) Во Глава 40 во Тарифниот број 4012, Тарифната ознака " 4012 90 00 00" се менува и гласи

4012 90 00 00	- Друго	п	лб	лб
---------------	-------------------	---	----	----

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

808.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр 20/93 и 63/95), и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.06.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за сообраќај и врски – Дирекција за цивилна воздушна пловидба и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн) и автомобили

8703 23

-- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 3000 см³.

---- Нови:

----- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 2000 см³:

----- Патнички автомобили, составени.

8703 23 10 11

----- Со вграден катализатор

а) Lada-Niva 1.6 GLX со зафатнина на моторот од 1600 ccm

1 парче

2 Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-1538/1
8 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

809.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр 20/93 и 63/95), и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8 06 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА

1 Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за култура – Завод за заштита на спомениците на културата и Народниот музеј – Охрид и тоа

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8703

Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн) и автомобили за трки:

8703 32

-- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 3000 см³.

---- Нови:

----- Со зафатнина на цилиндриците над 1500 см³ до 2000 см³:

----- Патнички автомобили, составени.

8703 32 10 11

----- Со вграден катализатор

а) Патничко возило
Форд-ескорт 1 3-5
врати, бензин 60 кс ЦД

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-1632/1
8 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

810.

Врз основа на член 69 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр 52/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јуни 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОПШТИНАТА ТЕТОВО БР. 07-165/8 ОД 23.02.1998 ГОДИНА

1 Со ова решение се запира од извршување Одлуката за основање на Агенција за поттикнување на мали и средни претпријатија и регионален развој на општината Тетово бр. 07-165/8, донесена од Советот на општината Тетово на седницата одржана на 23 02.1998 година и објавена во „Службен гласник“ на општината Тетово бр. 10 од 24.02.1998 година

2 Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од влегувањето во сила на ова решение ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста и законитоста на наведениот член од Одлуката

3 Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр 23-1531/1
1 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

811.

Врз основа на членот 69 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 52/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.06.1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАПИРАЊЕ ОД ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КОНДОВО**

1. Се запира од извршување Одлуката за доделување на минимални површини од катастарските парцели на физичките лица на локацијата бр. 2429, донесена од Советот на општината Кондово на седницата одржана на 5.12.1997 година, а објавена во „Службен гласник на општина Кондово“, бр. 4 од 31.12.1997 година.

2. Владата на Република Македонија, во рок од 15 дена од влегувањето во сила на ова решение ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Република Македонија за оцена на уставноста и законитоста на Одлуката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-859/1
1 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

812.

Врз основа на член 96 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96 и 35/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ - ГОСТИВАР**

1. За членови на Училишниот одбор на Работничкиот универзитет „Браќа Миладиновци“ - Гостивар се именуваат:

- Перо Ѓорѓиоски, инженер - вработен во РО „Мермери“ - Гостивар,
- Исмет Фетаи, правник - вработен во општина Долна Бањица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-57/6
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

813.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

1. За советник на директорот на Заводот за заштита на индустриска сопственост се назначува Рамадан Ахмети, дипл. правник од Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1297/2
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

814.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

1. Огъан Благоев, советник на директорот на Заводот за заштита на индустриска сопственост повторно се назначува на истата должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1298/2
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

815.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

1. Лиљана Варга, помошник на директорот на Заводот за заштита на индустриска сопственост повторно се назначува на истата должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1299/2
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

816.

Врз основа на член 153 став 4, а во врска со член 156 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ**

1. М-р Валентин Пепељугоски, помошник на директорот на Заводот за заштита на индустриска сопственост повторно се назначува на истата должност

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1300/2
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

817.

Врз основа на член 153 став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА СТОПАНСТВО

1. Се разрешува Каролина Чукалиева од должноста советник на министерот за стопанство, за базна индустрија, поради престанок на работниот однос во Министерството, заклучно со 30 април 1998 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-1332/2
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

818.

Врз основа на член 19 од Законот за пасиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОПИС НА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ, СРЕДСТВАТА И ДРУГИОТ ИМОТ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАСИШТАТА И УТРИНИТЕ КОИ ГИ ПРЕЗЕМА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА

1. Владата на Република Македонија формира Комисија за попис на правата, обврските, средствата и другиот имот на самоуправните интересни заедници за користење на пасиштата и утрините кои ги презема Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта во состав:

- Анѓа Алексова, шеф на сметководство при Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија - пункт Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Игор Бојациевски, советник за сточарство во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Фикрет Муртезани, советник на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство,
- Стеван Ристевски, секретар на СИЗ-от за пасишта - Скопје,
- Васил Џамбаски, шеф на Отсек за безготовински платен промет во Заводот за платен промет - Централна - Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1423/2
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

819.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО

1. За главен републички инспектор за урбанизам и градежништво се именува Јован Тагасовски, досегашен началник на одделение во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1430/2
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

820.

Врз основа на член 8 од Законот за употреба на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Член 1

За вршење на работите утврдени во член 9 од Законот за употребата на македонскиот јазик, а по предлог на Министерството за култура, Министерството за образование и физичка култура и Министерството за наука се основа Совет за македонски јазик, како стручно тело (во натамошниот текст: Совет).

Член 2

Советот е составен од претседател и осум членови од редот на истакнати поединци од областа на културата, науката и образованието, со мандат од четири години со можност за повторно именување.

Член 3

Стручните и административни работи за Советот ги врши Министерството за култура.

Член 4

Средствата за работа на Советот се обезбедуваат од Буџетот на Републиката.

На членовите на Советот им следува соодветен надомест, што го утврдува Владата на Република Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 23-1446/1
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

821.

Врз основа на член 8 од Законот за употреба на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98), а во врска со член 2 од Одлуката за основање Совет за македонски јазик и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

1. За претседател и членови на Советот за македонски јазик се именуваат:

а) за претседател

– д-р Лилјана Минова-Ѓуркова, професор на Филолошкиот факултет – Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

б) за членови:

– Петре М. Андреевски, писател

– д-р Марија Коробар – Белчева, директор на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје

– Владимир Ивановски, Здружение за примена на македонскиот јазик во службата и јавна комуникација

– д-р Кирил Конески, професор на Филолошкиот факултет – Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

– Илија Милчин, истакнат културен работник

– академик Блаже Ристовски

– д-р Томислав Тренески, професор на Филолошкиот факултет – Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1446/2
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

822.

Врз основа на член 20 од Законот за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

1. За вршител на должноста директор на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба се именува Љупчо

Сотироски, досегашен вршител на должноста директор на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1447/1
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

823.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 мај 1998 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКИОТ ЗАВОД НА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Педагошкиот завод на Македонија се именува м-р Зоран Велковски, досегашен асистент на Филозофскиот факултет во Скопје – Институт за педагогија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1503/2
18 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

824.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БЕРОВО

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Берово се именуваат:

– д-р Ефтим Брндевски, вработен во ШС „Малешев“ – Берово

– Драги Топаловски, секретар на Собранието на општината Берово

– Тодорче Ј.Цикарски, вработен во ПОС „Исхрана“ – Берово

Од редот на вработените во Центарот

– Методи Бубевски, дипл. социјален работник

– Стевчо Соколовски, дипл. психолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2979/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

825.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Битола се именуваат:
 - Нада Димитровска, професор во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ – Битола
 - Борче Петковски, републички ветеринарен инспектор во Републичката управа за ветеринарство – Организациона единица – Битола
 - Кенан Хасани, наставник во ОУ „Крсте П. Мисирков“ – с. Бистрица – ПОУ во с. Кишава – Битола
- Од редот на вработените во Центарот
 - Павлина Колевска, социјален работник
 - Здраве Стојковски, дипл. економист.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2980/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

826.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТАРСКИОТ ДОМ „СУЕ РАЈДЕР“ – БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Старскиот дом „Суде Рајдер“ – Битола се именуваат:
 - Димитар Богдановски, дипл. економист, вработен во Фабриката за сточна храна – Битола
 - Али Изеири, дипл. правник, републички пазарен инспектор во Министерството за стопанство – ПЕ-Битола
 - Трајко Соколовски, правник во ГП „Гранит“ – Битола
- Од редот на вработените во Домот
 - Татјана Галовска, дипл. економист
 - Марика Георгиевска, дипл. социјален работник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2981/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

827.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА – БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Домот за доенчиња и мали деца – Битола се именуваат:
 - Занија Асаноски, дипл. правник
 - Олга Јончевска, вработена во „Битолатекс“ – Битола
 - Марјан Танушевски, новинар во Радио Битола
 - Од редот на вработените во Домот
 - Спасија Гаровска, медицинска сестра
 - Милица Кузева, дипл. социјален работник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2982/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

828.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – МАКЕДОНСКИ БРОД**

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Македонски Брод се именуваат:
 - Боро Маркоски, економист
 - Зоран Трајкоски, доктор на медицина
 - Душко Србиновски, раководител на ЕМО – Македонски Брод
- Од редот на вработените во Центарот
 - Лилјана Миловањоска, дипл. социјален работник
 - Ружа Србиновска, дипл. правник.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2983/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

829.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ВАЛАНДОВО**

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Валандово се именуваат:
 - Владо Дулгеров, вработен во А.Д. „6 Ноември“ – Валандово,
 - Весна Кеџевска, дипл. економист, вработена во Управата за јавни приходи – ПЕ – Валандово,
 - Михаил Тошев, вработен во ОУ „Ј.Б. Тито“ – Валандово

- Од редот на вработените во Центарот
 - Елка Калова, социјален работник
 - Павлина Тушевска, социјален работник
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2984/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

830.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ВИНИЦА

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Виница се именуваат:
 - Методи Благов, вработен во ГП „Пелагонија“ – Виница,
 - Гоце Гугушевски, дипл. економист, вработен во „Винка“ – Виница,
 - Младен Ристов, директор на ДОО „Исток-суровина“ – Виница.

Од редот на вработените во Центарот

- Билјана Горгиева, психолог,
- Билјана Јованова, дипл. социјален работник

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2985/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

831.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ГЕВГЕЛИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Гевгелија се именуваат:
 - Марија Геленчева, дипл. психолог, вработена во Невропсихијатриска болница – Негорци,
 - Миле Савиќ, дипл. правник, раководител на Стручната служба на Фондот за ПИОМ – Гевгелија,
 - Благо Стоев, доктор на медицина, специјалист по трудова медицина во Здравствениот дом – Гевгелија.

Од редот на вработените во Центарот

- Сузана Гоцевска, психолог,
- Апостол Каратерзиев, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2986/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

832.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ГОСТИВАР

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Гостивар се именуваат:

- Хијати Бањица, дипл. економист, директор на Приватна фирма „Полог компани“ – Гостивар,
- Гоце Крајчески, дипл. социолог, професор во ОУ „Денче Дејаноски“ – с. Маврово,
- Африм Фидани, дипл. правник, републички инспектор за труд во Републичкиот инспекторат за труд – ПЕ – Гостивар

Од редот на вработените во Центарот

- Надица Величковска, дипл. социјален работник,
- Мухамет Тахири, социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2987/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

833.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ДЕЛЧЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Делчево се именуваат:

- Драгица Анастасовска, дипл. правник, вработена во Собранието на општината Делчево,
- Здравко Мирчевски, дипл. економист, вработен во министерството за финансии – ПЕ – Делчево,
- Димитар Петровски, економски техничар, вработен во ГП „Гранит“ – Делчево.

Од редот на вработените во Центарот

- Богданка Димитровска, правник,
- Душка Георгиевска, социјален работник

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2988/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

834.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ДЕБАР

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Дебар се именуваат:

- Авни Борова, дипл. правник, вработен во Гипсара КНАУФ „Радика“ – Дебар
- Ферит Војника, доктор на медицина, специјалист гинеколог во Медицински центар во Дебар
- Јовица Саревски, правник, вработен во Општествениот дом „Скопје“ – Дебар

Од редот на вработените во Центарот

- Исмаил Мерсимовски, дипл. социјален работник
- Уљумбие Цафа, референт за социјална работа.

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2989/1
 15 декември 1997 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

835.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ДЕМИР ХИСАР

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Демир Хисар се именуваат

- Миле Божиновски, раководител на Бирото за вработување – Демир Хисар
- Борис Гурковски, дипл. економист, шеф на сметководство во ЈЗО Здравствен дом – Демир Хисар
- Аце Филиповски, дипл. економист, шеф на сметководство во Фабриката за челични сачми и ливци „Железник“ – Сопотница

Од редот на вработените во Центарот

- Борис Никлески, дипл. социјален работник
- Стојче Стојковски, социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2990/1
 15 декември 1997 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

836.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– КАВАДАРЦИ

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Кавадарци се именуваат:

- Ана Андова, дипл. психолог, раководител на Сектор во „Фенимак“ – Кавадарци
- Наке Велков, дипл. инж. металург, вработен во ЈП „Комуналец“ – Кавадарци
- Лидија Димитрова, доктор на медицина, специјалист по педијатрија во Медицинскиот центар во Кавадарци

Од редот на вработените во Центарот

- Нада Стојанова, дипл. социјален работник
- Весна Томовска, дипл. правник.

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2991/1
 15 декември 1997 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

837.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– КИЧЕВО

1 За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Кичево се именуваат:

- Бекир Гижа, дипл. правник, републички инспектор за труд во Републичкиот инспекторат за труд – ПЕ – Кичево
- Анкица Матковиќ, дипл. правник, раководител на Секторот за правни работи во „Електро – Кичево“ – Кичево.

Данило Стефаноски, пензионер – Кичево

Од редот на вработените во Центарот

- Зенку Амдије, дипл. правник
- Круме Петкоски, социјален работник.

2 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2992/1
 15 декември 1997 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

838.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– КОЧАНИ

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Кочани се именуваат:

Милка Александрова, дипл. правник, вработена во Собранието на општина Кочани

→ Рами Велиов, приватен стопанственик
– Никола Серафимов, доктор на медицина, специјалист по општа медицина во Медицинскиот центар во Кочани

Од редот на вработените во Центарот
– Зага Андонова, дипл. социјален работник
– Васка Анастасова, психолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2993/1
15 декември 1997 година
Скопје
Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

839.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРАТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Кратово се именуваат:

– Славица Бошкова, професор по историја
– Стоилко Мишевски, електротехничар, вработен во РО „Електро-Кратово“ – Кратово
– Власто Савевски, дипл. економист, вработен во РИК „Силекс“ – Кратово

Од редот на вработените во Центарот
– Невенка Јовановска, дипл. социјален работник
– Ката Стефановска, дипл. социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2994/1
15 декември 1997 година
Скопје
Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

840.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“, на бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРИВА ПАЛАНКА

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Крива Паланка се именуваат:

– Бранко Давидовски, началник на одделение во Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија – одделение за општи и заеднички работи во општината Крива Паланка
– Драган Илиевски, раководител на Бирото за вработување – Крива Паланка

– Санде Стојановски, вработен во АД „Бентомак“ – Крива Паланка

Од редот на вработените на Центарот:
– Добринка Давитковска, дипл. социјален работник
– Веселинка Давитковска, педагог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-2995/1
15 декември 1997 година
Скопје
Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

841.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КРУШЕВО

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Крушево се именуваат:

– Никола Божиноски, дипл. економист
– Илија Иваноски, раководител на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија – ПЕ – Крушево

– Рахим Ислами, одделенски наставник во ОУ „Лирија“ – с.Житоше

Од редот на вработените во Центарот

– Драган Милошевски, педагог
– Живка Талевска, социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр.17-2996/1
15 декември 1997 година
Скопје
Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

842.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – КУМАНОВО

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Куманово се именуваат:

– Лоран Антевски, началник на Одделението за имотнотправни односи – Куманово
– Жарко Денковски, инспектор во Управата за јавни приходи ПЕ – Куманово
– Исмаил Целадини, директор на ОУ „Наим Фрашери“ – Куманово

Од редот на вработените во Центарот

– Шукри Исифи, правник
– Наташа Трајковска, правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-2997/1
15 декември 1997 година
Скопје
Претседател на Владата на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

843.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ДОМОТ ЗА СТАРИ „ЗАФИР САЈТО“ –
КУМАНОВО**

1. За членови на Управниот одбор на Домот за стари „Зафир Сајто“ – Куманово се именуваат:

- Авни Алити, дипл. правник вработен во КИК-Куманово
- Слободан Давковски, дипл. економист, директор на АД „1-ви Мај“ – Куманово
- Никола Лазов, дипл. економист, вработен во „Мак-ауто“ – Куманово

Од редот на вработените во Домот

- Снежана Ефремова, доктор на медицина
- Лила Тошиќ, социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2998/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

844.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– НЕГОТИНО**

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Неготино се именуваат:

- Виктор Гаревски, доктор на медицина, вработен во Медицинскиот центар во Неготино
- Светлана Гелева, педагог во ОУ „Гоце Делчев“ – Неготино
- Димче Котевски, дипл. правник, вработен во Винарската визба – Неготино

Од редот на вработените во Центарот

- Новко Насковски, дипл. педагог
- Виолета Тасева, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2999/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

845.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ОХРИД**

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Охрид се именуваат:

- Донка Апостолоска, доктор на медицина, физиотерапевт во Специјалната детска болница – Охрид
- Александар Ивановски, вработен во ОУ „Братство – Единство“ – Охрид
- м-р Јонче Филиповски, директор на Заводот за платен промет – Филијала – Охрид

Од редот на вработените во Центарот

- Павлина Пероска, дипл. социјален работник
- Горѓија Силјаноски, дипл. социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3000/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

846.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ПРИЛЕП**

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Прилеп се именуваат:

- Драги Богоски, доктор на медицина, хирург во Медицинскиот центар во Прилеп
- д-р Тале Гермитчиоски, доцент на Техничкиот факултет во Битола

– Исманлаки Исламовски, доктор на медицина, вработен во Медицинскиот центар во Прилеп

Од редот на вработените во Центарот

- Мира Горѓиоска, психолог
- Аспарух Николоски, економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3001/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

847.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО
КРСТЕСКИ – ПЛАТНИК“ – ПРИЛЕП**

1. За членови на Управниот одбор на Домот за стари лица „Киро Крстески – Платник“ – Прилеп се имену-

– Јордан Божиноски, доктор на медицина, невропсихијатар во Медицинскиот центар во Прилеп
– Стефка Самарџиска, вработена во Министерството за образование и физичка култура – ПЕ – Прилеп

– Милка Какараскоска, педагог, раководител на РО „Наша иднина“ – РЕ „Мирче Ацев“ – Прилеп

Од редот на вработените во Центарот

– Мимоза Божиноска, негователка

– Ратко Димески, готвач.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-3002/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с.р.

848.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – ПРОБИШТИП

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Пробиштип се именуваат:

– Миле Кацарски, дипл. рударски инженер во Рудниците „Злетово“ – Пробиштип

– Горица Митрова, дипл. социолог, вработена во Министерството за правда – Одделение за општа управа – Пробиштип

– Славчо Николов, дипл. технолог, вработен во УЦСО „Наум Наумовски-Борче“ – Пробиштип

Од редот на вработените во Центарот

– Иванка Барљамова, педагог

– Зора Милисова, дипл. социјален работник

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“

Бр. 17-3003/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с.р.

849.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – РАДОВИШ

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Радовиш се именуваат:

– Ленче Гавритова, началник на ПЕ за имотно-правни односи – Радовиш

– Тоде Ристов, вработен во министерството за правда – Одделение за општа управа – Радовиш

– Душко Чамински, раководител на управните и административни органи на единицата на локалната самоуправа Радовиш

Од редот на вработените во Центарот

– Добрица Ангелова, социјален работник

– Зуица Камчева, правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3004/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с.р.

850.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – РЕСЕН

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Ресен се именуваат:

– Јоне Митревски, дипл. економист, вработен во ДОО „ОХИС“ – Преспа пласт – Ресен

– Димко Тосковски, доктор на медицина, специјалист во Центарот за рехабилитација, хронични и специјални заболувања – Отешев

– Фаик Шерифи, дипл. правник

Од редот на вработените во Центарот

– Селфије Мехмети, дипл. правник

– Зора Шушевска, социјален работник

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3005/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Цвевковски, с.р.

851.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Свети Николе се именуваат:

– Трајан Бошевски, адвокат – Свети Николе

– Зора Јовева, дипл. економист, вработена во АД „Југотутун“ – Свети Николе

– Ванче Милеков, професор во УСО „Кочо Рацин“ – Свети Николе

Од редот на вработените во Центарот

– Анче Владева, социјален работник

– Дејана Николова, педагог

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3006/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

852.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МЕЃУОПШТИНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА НА ОПШТИНИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје се именуваат:

– Љупка Марина, шеф на коректорско одделение во Печатницата на НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје

– Шенаси Муса, доктор на медицина вработен во РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „13 ноември“ – Скопје

– Златко Николовски, дипл. правник

Од редот на вработените во Центарот

– Снежана Михајловска, дипл. правник

– Кирил Трајковски, дипл. социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3007/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

853.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНО- СТИ – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјални дејности – Скопје се именуваат:

– Димитар Абациев, виш стручен соработник во архивот на Македонија – Подрачно одделение – Скопје

– Елица Донева, дипл. хемичар во пензија

– Халит Хајдари, дипл. социјален работник, советник на градоначалникот на Општина Центар – Скопје

Од редот на вработените во Заводот

– Борислав Батик, дипл. правник

– Гордана Николовска, дипл. психолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3008/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

854.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Детски дом „11 Октомври“ – Скопје се именуваат:

– Владе Богдановски, директор на Републичкиот хидрометеоролошки завод – Скопје

– Халил Дардишта, дипл. правник, вработен во Министерството за финансии – Девизен инспекторат

– Миле Поповски, директор на Мешовита германско-македонска фирма „Месер-Вардар – Техно-гас“ – Скопје

Од редот на вработените во Домот

– Саздо Алексов, професор

– Васо Горчевски, социолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3009/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

855.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТУ- ВАЊЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „25 МАЈ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на РО за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ – Скопје се именуваат:

– Марија Гогароска, апсолвент на Филозофскиот факултет – Скопје

– Игор Трајановски, вработен во ЈП за поштенски сообраќај „Македонски пошти“ – Скопје

– Кадри Хаџихамза, доктор на медицина, вработен во МУЦ „Панче Караџов“ – Скопје

Од редот на вработените во Организацијата

– Фанија Јовановска, педагог

– Зимери Керим, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3010/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

856.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци – Скопје се именуваат:

- Љупчо Донеv, доктор на медицина, анестезиолог во РЕ Клиника за анестезиологија, реанимација и интензивно лекување – Скопје
- Иван Голубов, професор по историја
- Мухамед Синани, дипл. економист, приватен стопанственик

Од редот на вработените во Заводот

- Љиљана Матова, дипл. дефектолог
- Нада Поцева, дипл. педагог

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3011/1

15 декември 1997 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

857.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЗАВОДОТ ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ „РАНКА МИЛАНОВИЌ“ – СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ – Скопје се именуваат:

- Милевка Андоновска, вработена во ОУ „Вера Јоциќ“ – Скопје.
- Радован Лазароски, вработен во А.Д. „Енергомонт“ – Скопје.
- Насер Хајдари, дипл. правник, секретар на Општината Арачиново

Од редот на вработените во Заводот

- Гаврило Андонов, наставник
- Гуга Ваневска, наставник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3012/1

15 декември 1997 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

858.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на РМ“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СТРУГА**

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Струга се именуваат:

- Глигор Јовановски, доктор на медицина, специјалист по урологија во Заводот за нефрологија и дијализа – Скопје.

- Снежана Коваческа, дипл. психолог, вработена во Ф-ка „Стружанка“ – Струга

- Вилдане Керими, дипл. правник, началник на ПЕ – Струга на Министерството за труд и социјална политика

Од редот на вработените во Центарот

- Сали Насуфи, правник
- Милутин Николоски, правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3013/1

15 декември 1997 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

859.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА – СТРУМИЦА**

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Струмица се именуваат

- Ристо Даов, дипл. педагог, вработен во Месната канцеларија – Василево
- Гордана Кончалиева, директор на РО „Детска радост“ – Струмица
- Миле Петков, стручен соработник во Основниот суд – Струмица

Од редот на вработените во Центарот

- Марија Николова, дипл. правник
- Зорка Пеперевска, дипл. социјален работник

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3014/1

15 декември 1997 година

Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

860.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА РО ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА И РЕХА-
БИЛИТАЦИЈА „БАЊА БАНСКО“ – С.БАНСКО-
СТРУМИЦА

1. За членови на Управниот одбор на РО Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ – с Банско – Струмица се именуваат:

- Зоран Манев, директор на Центарот за социјална работа – Струмица
- Митко Спасов, наставник во ОУ „Никола Вапцаров“ – Струмица
- Стевчо Витанов, управник на „Металпрес“ – Струмица.

Од редот на вработените во Заводот

- Илија Ајдински, домаќин
- Соња Гулакова, раководител на сметководство

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3015/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

861.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ВЕЛЕС

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Велес се именуваат:

- Маја Хеско, професор по социологија
- Весна Џакова, дипл. инж. технолог
- Јусуф Ахмедов, вработен во ОУ „Тодор Јанев“ – с. Чашка

Од редот на вработените во Центарот

- Биљана Кожарова-Гушева, дипл. правник
- Пандорка Шестакова, дипл. социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3017/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

862.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ТЕТОВО

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Тетово се именуваат:

- Агим Алиу, дипл. правник, вработен во „САЕС“ – Тетово
- Исмаил Ваити, доктор на медицина, специјалист – интернист во Медицинскиот центар – Болница – Лешок
- Божана Миневска, референт по социјални работи во АД „Медицинска пластика“ – Тетово
- Од редот на вработените во Центарот
- Бошко Рафајловски, дипл. правник
- Фети Иссин, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3016/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

863.

Врз основа на член 48 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 15 декември 1997 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
– ШТИП

1. За членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Штип се именуваат:

- Драган Михајлов, дипл. инж. агроном, директор на АД „Врсаково“
- Коце Смиљански, дипл. економист, вработен во Заводот за статистика – ПЕ – Штип
- Симеон Кожухаров, професор во Гимназијата „Славчо Стојменски“ – Штип.

Од редот на вработените во Центарот

- Мери Лазарова, психолог
- Слободан Трајковски, дипл. социјален работник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-3018/1
15 декември 1997 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р

864.

Врз основа на член 25 од Законот за геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на СРМ“ бр. 18/88 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.06.1998 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА
МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ЗА 1998 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средства за финансирање на геолошкорударските истражувања на минерални сировини за 1998 година, како и корисниците на средствата.

II

Средствата за финансирање на геолошко-рударските истражувања на минерални сировини за 1998 година се утврдуваат во износ од 28.000.000 (дваесет и осум милиони) денари од кои 23.000.000 (дваесет и три милиони) денари од буџетот на Република Македонија и 5.000.000 (пет милиони) денари од сопствени приходи на Министерството за стопанство.

III

Средствата за истражување на минерални сировини што ги обезбедува Републиката ќе се зголемат и со учество на заинтересираните субјекти. Висината на средствата што треба да ги обезбеди Републиката и заинтересираните субјекти за геолошки истражувања ќе бидат во зависност од видот на истражувањето, степенот на истраженоста на минералната сировина, потребите на Републиката и тоа:

1. 100% од буџетот на Република Македонија за:
 - изработка на основно-инженерска и хидрогеолошка карта, основна геолошка карта 2 на Република Македонија, геохемиска карта, основните (регионалните и проспекциски) истражувања, кои се од интерес на Републиката;
 - истражувања на води за пиење.
2. До 70% од буџетот на Република Македонија за:
 - полудетални истражувања на минералните сировини

IV

Распоредот на средствата по одделни проекти ќе ги врши Министерството за стопанство

V

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 23-1589/1
8 јуни 1998 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

865.

Врз основа на член 116 став 2 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 7/97 и бр. 15/97), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 07.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за основање на брокерско – посредничко друштво „Бро-Дил“ А.Д., со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 8
2. Брокерско-посредничкото друштво „Бро-Дил“ А.Д. Скопје ќе ги врши следниве работи:
 - примање налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на хартии од вредност, како и извршување задачи на берзата или надвор од неа за туѓа сметка, со плаќање провизија (посредување);
 - тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;
 - стопанисување со долгорочни хартии од вредност по нарачка и за сметка на странки, со плаќање провизија (управување со финансискиот имот на странката);
 - организирање и подготовка на откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност, односно откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност со цел за нивно натамошно продавање (подготовка и откуп на нови изданија);
 - советување на странките при издавање и купување, односно продавање на долгорочни хартии од вредност (инвестиционо советување);

– вршење услуги на чување на долгорочни хартии од вредност.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 01-34/1
14 мај 1998 година
Скопје

Претседател на Комисијата,
д-р Владимир Канџијан, с.р

866.

Врз основа на член 36 став 4 од Законот за залог на подвижни предмети и права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), министерот за правда донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАЛОЖНИОТ РЕГИСТАР И НАЧИНОТ НА УПИСОТ И ВОДЕЊЕТО НА ЗАЛОЖНИОТ РЕГИСТАР

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината на заложниот регистар и начинот на уписот и водењето на заложниот регистар.

Член 2

Податоците во заложниот регистар се внесуваат во деловодната книга и се обработуваат компјутерски.

Заложниот регистар содржи податоци за регистрираните заложни побарувања и нивните промени.

Член 3

Уписот во заложниот регистар се врши со образец за пријава, промените во заложниот регистар се вршат со образец за промена, а барањето за издавање информација од заложниот регистар се поднесува на образец за барање за издавање на информација согласно Правилникот за форма, содржина и начин за пополнување на обрасците во заложниот регистар.

Член 4

Обрасците се поднесуваат до заложниот регистар лично, со препорачана пратка врз која ќе се изврши прием со повратница дека пратката е примена, со електронска пошта или телефакс.

Ако образецот е поднесен со електронска пошта или телефакс, оригиналниот образец треба да се поднесе во заложниот регистар во рок од 3 дена од испраќањето на образецот со електронска пошта или телефакс.

До добивањето на оригиналниот образец уписот во заложниот регистар има својство на предбелешка.

Член 5

Во деловодната книга на заложниот регистар се запишува, секој пристигнат образец, под посебен реден број според времето (денот и часот) на приемот и се потврдува со ставање на печат за прием врз образецот.

Член 6

Деловодната книга ги содржи следниве податоци (графи):

- реден број;
- име и презиме и матичен број или назив на фирмата и број од трговскиот регистар на залогодавачот/должникот;
- ден и час на приемот;
- претбелешка;
- упис;
- начин на прием;
- издадена исправа;
- вратена на ден; и
- забелешки.

Форматот на деловодната книга е 50 см x 35 см, има триста страници од бездрвна хартија во бела боја.

Образец на лист од деловодната книга е даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Во графата „Реден број“ се става печат во правоаголна форма со димензии 5,5 см x 0,6 см.

Печатот од став 1 на овој член ја има следнава содржина:

- последните два броја од тековната година,
- колона од седум броја поделена со цртичка (тире) помеѓу третиот и четвртиот број.

Образец на печатот од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Во графата „ден и час на приемот“ се става печат во правоаголна форма со димензии 6 см x 4 см.

Печатот од став 1 на овој член, ја има следнава содржина:

- Република Македонија;
- Министерство за правда;
- Дирекција за заложен регистар - Скопје;
- примено: ден, месец и година во посебен правоаголен со димензии 3,2 см x 1,3 см, означено со броеви и датум; и
- час (ги содржи часовите од едно деноноќие).

Образец на печатот од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Во графата „вратено на ден“ се става печат во правоаголна форма со димензии 4 см x 2,5 см.

Печатот од став 1 на овој член, ја има следнава содржина:

- вратено;
- ден месец и година во посебен правоаголен со димензии 3,2 см на 1,3 см;
- Дирекција за заложен регистар.

Образец на печатот од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Во случај на несовпаѓање на податоците од деловодната книга со истите внесени во обрасците, релевантни се оние внесени во обрасците.

Член 11

По извршениот упис во деловодната книга, уредните обрасци веднаш компјутерски се обработуваат и се снимаат на микрофилм.

Член 12

Компјутерски се обработуваат сите податоци од обрасците за пријава и промена и се забележува дали уписот е конечен или е предбелешка.

Член 13

Обрасците за пријава и промена се снимаат на микрофилм во 2 примерока.

Член 14

По извршеното снимање на микрофилм, оригиналот од обрасците за пријава и промена се враќаат на подносителот, а копијата се чува во архивата на Заложниот регистар.

Враќањето на оригиналот од обрасците за промена и пријава се внесуваат во деловодната книга, во графата „вратено на ден“, а на оригиналот од обрасците се става печатот од член 9 на овој правилник.

Член 15

Враќањето на обрасците се врши со препорачана пратка, лично на подносителот или на од него овластено лице.

Ако враќањето на обрасците се врши лично или на овластено лице, враќањето се потврдува со негов потпис на задната страна од копијата од образецот која останува во архивата на Заложниот регистар.

Член 16

Продолжувањето на уписот во Заложниот регистар се врши со посебен образец за промена.

Член 17

Податоците кои се водат во компјутерскиот систем, се пребаруваат според името на залогодавачот.

За користење на податоците од став 1 на овој член, Заложниот регистар изготвува посебна компјутерска програма.

Член 18

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2286/1
1 јуни 1998 година
Скопје

Министер за правда,
Горѓи Спасов, с.р.

ДЕЛОВОДНА КНИГА

Прилог бр. 1

Реден број	Име и презиме и матичен број или назив на фирмата и број од трговскиот регистар на залогодавачот/должникот	Ден и час на приемот	Предбелешка	Упис	Начин на прием	Издадена исправа	Вратена на ден	Забелешки
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Прилог бр. 3

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
Дирекција за заложен регистар
Скопје

примено: 01-06-1998 датум

01 02 03 04 05 06 ч 18 19 20 21 22 23 24 ч

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 ч

98-000-0001 Прилог бр. 2

ВРАТЕНО

01-06-1998

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР

Прилог бр. 4

867.

Врз основа на член 39 од Законот за залог на подвижни предмети и права („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), министерот за правда донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ВО ЗАЛОЖ- НИОТ РЕГИСТАР.

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на пополнувањето на обрасците во заложниот регистар и тоа на:

- образецот за пријава (Образец бр. 1);
- образецот за промена (Образец бр. 2);
- образецот за барање за издавање на информација (Образец бр. 3).

Обрасците од став 1 на овој член се печатат на бездрвна хартија во бела боја, со формат А-4 и се состојат од два листа.

Член 2

Образецот за пријава ги содржи следните елементи:

- а) име и телефон за контакти; б) жиро-сметка на регистарот; и в) еден примерок да се врати на:

1. Податоци за залогодавачот/должникот;
2. Податоци за дополнителниот залогодавач/должник;
3. Податоци за залогопримачот/доверителот;
4. Опис на залогот;
5. Датум, час и место на поднесување; и
6. Потпис на подносителот.

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот за промена ги содржи следниве елементи:

- а) име и телефон за контакти; б) жиро-сметка на регистарот; и в) еден примерок да се врати на:

1. Податоци за залогодавачот/должникот;
2. Податоци за залогопримачот/доверителот;

3. Податоци за на лице (-а) на кој (-и) е извршен преносот на побарувањето;

4. Број на првичната пријава за упис и дата;

5. Означување на дејствијата;

6. Опис на залогот;

7. Име и потпис на залогодавачот/должникот;

8. Име и потпис на залогопримачот/доверителот;

9. Еден примерок да се достави до, и

10. Заведено во.

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Образецот за барање за издавање на информација ги содржи следниве елементи:

- а) име и телефон за контакти; б) жиро-сметка на регистарот; и в) еден примерок да се врати на:

1. Податоци за залогодавачот/должникот;
2. Податоци за други залогодавачи/должници;
3. Начин на пребарување и вид на бараната информација;

4. Броеви за поделни досиеја од кои се бара информацијата;

5. Потпис на лицето кое бара информација;

6. Датум;

7. Одговорниот службеник ја потврдува следната информација;

8. Потпис на одговорниот службеник; и

9. Печат и датум на издавање на информацијата.

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Пополнувањето на обрасците се врши со печатни кирилични букви со машина за пишување или со друго средство за механичко пишување или рачно со употреба на хемиско пенкало.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2286/2

1 јуни 1998 година
Скопје

Министер за правда,
д-р Ѓорѓи Спасов, с.р.

ПРИЈАВА ЗА УПИС

Прилог бр.1
ОБРАЗЕЦ Бр.1

а. ИМЕ И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ (доколку има)	б. ЖИРО СМЕТКА НА РЕГИСТАРОТ
в. ЕДЕН ПРИМЕРОК ДА СЕ ВРАТИ НА (име и адреса)	

- 1) Реден број на деловодната книга
- 2) Овде пополнува одговорниот службеник
(место за присмен печат и штембил)

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЛОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ-вметнете само еден од должниците (1а или 1б)

1а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ				
1б ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
1в. АДРЕСА	МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ	ДРЖАВА	ПОШТЕНСКИ БРОЈ	
1г. ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ	ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	1д ВИД НА ПРАВНО ЛИЦЕ	1е ДРЖАВА ВО КОЈА Е РЕГИСТРИРАНО СЕДИШТЕТО	1е РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

2. ПОДАТОЦИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ЗАЛОГОДАВАЧ/ДОЛЖНИК-
вметнете само еден од должниците (2а или 2б)

2а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ				
2б ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
2в АДРЕСА	МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ	ДРЖАВА	ПОШТЕНСКИ БРОЈ	
2г ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ	ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	2д ВИД НА ПРАВНО ЛИЦЕ	2е ДРЖАВА ВО КОЈА Е РЕГИСТРИРАНО СЕДИШТЕТО	2ж РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

3 ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ-вметнете само еден од доверителите (3а или 3б)

3а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ				
3б ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
3в АДРЕСА	МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ	ДРЖАВА	ПОШТЕНСКИ БРОЈ	
3г ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ	ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	3д ВИД НА ПРАВНО ЛИЦЕ	3е ДРЖАВА ВО КОЈА Е РЕГИСТРИРАНО СЕДИШТЕТО	3ж РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

4 ОПИС НА ЗАЛОГОТ

--

5 ДАТУМ, ЧАС И МЕСТО НА ПОДНЕСУВАЊЕ:

6 ПОТПИС НА ПОДНОСИТЕЛОТ:

Прилог бр.2

ОБРАЗЕЦ Бр.2

Пријава за промени на регистрираниот залог

а ИМЕ И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ (доколку има)	б ЖИРО СМЕТКА НА РЕГИСТРАТОТ	1) Реден број на деловодната книга 2) Овде пополнува одговорниот службеник (место за приемен печат и штембил)
в ЕДЕН ПРИМЕРОК ДА СЕ ВРАТИ НА (име и адреса)		

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЛОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ-вметнете само еден од должниците (1а или 1б)

1а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ				
1б ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
1в АДРЕСА	МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ	ДРЖАВА	ПОШТЕНСКИ БРОЈ	
1г ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ	ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	1д ВИД НА ПРАВНО ЛИЦЕ	1е ДРЖАВА ВО КОЈА Е РЕГИСТРИРАНО СЕДИШТЕТО	1ж РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

2. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ-вметнете само една од доверителните страни (2а или 2б)

2а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ				
2б ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
2в АДРЕСА	МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ	ДРЖАВА	ПОШТЕНСКИ БРОЈ	
2г ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ	ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	2д ВИД НА ПРАВНО ЛИЦЕ	2е ДРЖАВА ВО КОЈА Е РЕГИСТРИРАНО СЕДИШТЕТО	2ж РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

3 ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦЕ(-А) ВРЗ КОЈ(-И) Е ИЗВРШЕН ПРЕНОСОТ НА ПОБАРУВАЊЕТО

--

4. БРОЈ НА ПРВИЧНАТА ПРИЈАВА ЗА УПИС _____ ДАТА _____

Со оваа пријава за измена се врши промена на првичната пријава запишана во заложниот регистар. Наведете ја само датата и регистрациониот број.

5 ВЕ МОЛИМЕ ОЗНАЧЕНИТЕ ЕДНО ОД ДОЛУНАВЕДЕНИТЕ ДЕЈСТВИЈА.

Означете едно квадратче на следниот начин ☒

☐ ПРОДОЛЖУВАЊЕ Првичната пријава помеѓу залогодавачот (-ите) и залогопримачот (-ите), заведена под бројот од точка 4, е сèуште важечка

☐ ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС Сите права на залогопримачот согласно првичната пријава за упис заведена под бројот од точка 4, преминуваат на лицето (-ата) врз кое (-и) се врши преносот чие (-и) име (-иња) и адреса (-и) се наведени во точка 3

☐ ДЕЛУМЕН ПРЕНОС Сите права на залогопримачот согласно првичната пријава за упис заведена под бројот од точка 4, за имотот опишан во точка 6, преминуваат на лицето (-ата) врз кое (-и) се врши преносот чие (-и) име (-иња) и адреса (-и) се наведени во точка 3

☐ ИЗМЕНИ Првичната пријава за упис заведена под бројот од точка 4, се менува како што е наведено во точка 6.

☐ ДЕЛУМНО БРИШЕЊЕ Залогопримачот делумно го брише залогот опишан во точка 6 од првичната пријава за упис заведена под бројот од точка 4

☐ БРИШЕЊЕ Залогопримачот (-ите) нема(-ат) повеќе побарувања врз залогот од првичната пријава за упис заведена под бројот од точка 4

6. ОПИС НА ЗАЛОГОТ ПРИ: делумниот пренос, измените, или делумното бришење (доколку е потребно да се приложат дополнителни листови - А4 формат)

7. ИМЕ (-ИЊА) И ПОТПИС (-И) НА ЗАЛОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ	8. ИМЕ (-ИЊА) И ПОТПИС (-И) НА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ*
ИМЕ (-ИЊА) НА ЗАЛОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ВО ТОЧКА 1	ИМЕ (-ИЊА) НА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ КАКО ШТО Е НАВЕДЕНО ВО ТОЧКА 2
ПОТПИС (-И) НА ЗАЛОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ	ПОТПИС (-И) НА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ
ПОТПИС (-И) НА ЗАЛОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ	ПОТПИС (-И) НА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ/ДОВЕРИТЕЛОТ

*Во случаите за продолжување на регистрираниот залог потпишува само залогопримачот

9. ЕДЕН ПРИМЕРОК ДА СЕ ДОСТАВИ ДО:

☐☐☐☐

10. ЗАВЕДЕНО ВО:

☐☐

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

☐☐

Прилог бр.3

ОБРАЗЕЦ Бр.3

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИЈА

а ИМЕ И ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ (доколку има)	б ЖИРО СМЕТКА НА РЕГИСТАРОТ
в ЕДЕН ПРИМЕРОК ДА СЕ ВРАТИ НА (име и адреса на лицето кое бара информација)	

- 1) Реден број на деловодната книга
 2) Овде пополнува одговорниот службеник
 (место за присмен печат и штембил)

1. ПОДАТОЦИ ЗА ЗАЛОГОДАВАЧОТ/ДОЛЖНИКОТ-вметнете само еден од должниците (1а или 1б)

1а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ				
1б ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
1в АДРЕСА	МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ	ДРЖАВА	ПОШТЕНСКИ БРОЈ	
1г ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ	ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	1д ВИД НА ПРАВНО ЛИЦЕ	1е ДРЖАВА ВО КОЈА Е РЕГИСТРИРАНО СЕДИШТЕТО	1е РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

2 ПОДАТОЦИ ЗА ДРУГИ ЗАЛОГОДАВАЧИ/ДОЛЖНИЦИ

2а НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ				
2б ПРЕЗИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		ИМЕ НА ФИЗИЧКОТО ЛИЦЕ		
2в АДРЕСА	МЕСТО НА ЖИВЕЕЊЕ	ЗЕМЈА	ПОШТЕНСКИ БРОЈ	
2г ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА ГРАЃАНИНОТ	ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	2д ВИД НА ПРАВНО ЛИЦЕ	2е ЗЕМЈА ВО КОЈА Е РЕГИСТРИРАНО СЕДИШТЕТО	2е РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

3 ВЕ МОЛИМЕ НАВЕДЕТЕ ГО ВИДОТ НА БАРАНАТА ИНФОРМАЦИЈА:Означете едно квадратче на следниот начин ☒

☐ Сите важечки пријави и заложни права за залогодавачот наведен погоре на адресите наведена во точка 1 и/или 2

☐ Сите важечки пријави и заложни права од ден _____ до ден _____

☐ Копија од микрофилм

☐ Броеви на поделните досиеа наведени подолу во точка 4

☐ Потврда за информација*

☐ Потврда за информација* и точен број на примероци

*ПОТВРДАТА ЗА ИНФОРМАЦИЈА СОДРЖИ БРОЈ НА ДОСИЕТО, ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ И ИМЕ И АДРЕСА НА ЗАЛОГОПРИМАЧОТ

4 БРОЕВИ НА ПОДЕЛНИТЕ ДОСИЕА ОД КОИ СЕ БАРА ИНФОРМАЦИЈА.

5. ПОТПИС НА ЛИЦЕТО КОЕ БАРА ИНФОРМАЦИЈА

6. ДАТУМ

7. ОДГОВОРНИОТ СЛУЖБЕНИК ЈА ПОТВРДУВА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЈА:

СО ОВА ЗАЛОЖНИОТ РЕГИСТАР ПОТВРДУВА ДЕКА ИНФОРМАЦИЈАТА ИЗДАДЕНА СО ОВА БАРАЊЕ СЕ ОДНЕСУВА САМО НА ЗАЛОГОДАВАЧОТ ЧИЕ ИМЕ И АДРЕСА СЕ НАВЕДЕНИ ВО ТОЧКИТЕ 1 И 2 ОД БАРАЊЕТО. ЗА ПРЕБАРУВАЊЕ ВО СМИСЛА НА ПРОМЕНАТА НА ИМЕТО НА ДОЛЖНИКОТ ИЛИ ДРУГИ ИМИЊА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ПОДНЕСЕ ПОСЕБНО БАРАЊЕ И УПЛАТИ НАДОМЕСТОК.

8. ПОТПИС НА ОДГОВОРНИОТ СЛУЖБЕНИК

9. ПЕЧАТ И ДАТУМ

868.

Врз основа на член 82 став 2 од Законот за системите за врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Сл. весник на СРМ“ бр. 14/79, 26/80 и 10/90 и „Сл. весник на РМ“, бр. 62/93), Министерот за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА
ИНСПЕКТОРОТ ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата на инспекторот за поштенски сообраќај.

Легитимацијата на инспекторот за поштенски сообраќај се издава според образецот број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Образецот на легитимацијата се печати на потврда бела хартија со димензии 100 x 70 мм, заштитен со пластична фолија.

Член 3

Образецот на легитимацијата на предната страна содржи: Грб на Република Македонија, натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ“, „Републички инспекторат за сообраќај и врски“, „ЛЕГИТИМАЦИЈА“, „име и презиме на инспекторот“, „ИНСПЕКТОР ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ“, „место за фотографија со димензии 25 x 30 мм“, „Број на решението со кое е назначен инспекторот“, „датум и место на издавање на легитимацијата“, „потпис на Министерот за сообраќај и врски“ и печат на Министерството за сообраќај и врски.

Член 4

На задната страна образецот на легитимацијата го содржи следниот текст:

„Инспекцискиот надзор се врши според овластувањата од член 86 и 87 од Законот за системите за врски, за радиосообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај („Сл. весник на СРМ“, бр. 14/79, 26/80 и 10/90 и „Сл. весник на РМ“, бр. 62/93) во делот што се однесува на поштенскиот сообраќај.

Член 5

Легитимацијата има важност сè додека лицето на кое му е издадена има службено својство на инспектор. Инспекторот ја враќа легитимацијата по престанокот на службеното својство на инспектор.

Член 6

Во случај на губење на легитимацијата, инспекторот ја огласува за неважечка на сопствен трошок и за тоа го известува Министерот за сообраќај и врски.

Министерот за сообраќај и врски во случајот од став 1 на овој член издава нова легитимација.

Член 7

Легитимацијата се заменува со нова, кога поради дотраеност или оштетување ќе стане неупотреблива и кога имателот на легитимацијата ќе ги промени личните податоци.

Член 8

Легитимацијата што се враќа или се заменува, се ништи.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2473
5 јуни 1998 година
Скопје

Министер
за сообраќај и врски,
Абдулмеџит Беџети, с.р.

Образец бр.1

	
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА МИНИСТЕРСТВО ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ - Републички инспекторат за сообраќај и врски -	
ЛЕГИТИМАЦИЈА	
ИНСПЕКТОР ЗА ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ	
место за фотографија	
Бр. на реш. _____ датум _____ Скопје	Министер за сообраќај и врски _____ М.П.

/предна страна/

Инспекцискиот надзор се врши според овластувањата од член 86 и 87 од Законот за системите за врски, за радио сообраќај и поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај ("Сл весник на СРМ" бр.14/79, 26/80 и 10/90 и "Сл весник на РМ" бр.62/93) во делот што се однесува на поштенскиот сообраќај

/ задна страна /

869.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна пловидба („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 45/86, 23/88, 80/89 и 29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за сообраќај и врски донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК
КОТ ЗА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ
НА ЕКИПАЖ НА ВОЗДУХОПЛОВ**

Член 1

Во Правилникот за бројот и составот на членовите на екипаж на воздухоплов („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 57/78 и 7/83), во став 2 од член 4 точката се брише и се додаваат зборовите: „– од 51 до 100 патнички седишта – три домаќини, односно домаќинки на воздухопловот, од 101 до 150 патнички седишта – четири домаќини, односно домаќинки на воздухопловот, од 151 до 200 патнички седишта – пет домаќини, односно домаќинки на воздухопловот и од 201 до 250 патнички седишта – шест домаќини, односно домаќинки на воздухопловот.“

Ставот 3 се брише.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 09-801
15 мај 1998 година
Скопје

Министер за сообраќај и врски,
Абдулмеваф Беџети, с.р.

870.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 28.05.1998 година донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на организациите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст ПШВ“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Про-

грамата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат предучилишните организации за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: број на деца и групи на кој јазик организационите облици ја вршат згрижувачко воспитната работа, деца по возраст и пол, деца според должината на дневниот престој и исхрана, деца корисници на партиципација; деца според социо-професионална положба на родителот-старателот и други белези, работници според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат следните стандарди, дефиниции и сл. номенклатура на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/107
28 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

871.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 28.05.1998 година донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖУВАЊЕ**

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на организациите за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст (дополнителен извештај) ПШВ-1“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат предучилишните организации за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за број на деца и групи на кој јазик организационите облици ја вршат згрижувачко воспитната работа и други белези, работници според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат номенклатурата на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на оваришението ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/108
28 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

872.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 28.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување за забавиштни групи во основните училишта ПШВ-ЗА“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат забавиштата при основните училишта.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: број на деца и групи на кој јазик ја вршат згрижувачко воспитанат работа, деца по возраст и пол, деца според должината на дневниот престој и исхрана, деца корисници на партиципација; деца според социо-професионална положба и според вработеност на родителот-старателот и други белези, работници според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користи номенклатурата на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на овaresение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оварешение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/109
28 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

873.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 28.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на домови-интернати за ученици-студенти кои се школуваат надвор

од местото на престојот на родителот-издржувателот ШД“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат домовите-интернатите за ученици и студенти (за основни, средни и средно-верски училишта и студентски домови)

– Задолжително ќе се прибираат податоци за ученици студенти според училиштето што го посетуваат, ученици-студенти според местото на постојано живеење и според плаќањето на престојот во домот-интернатот, според социо-професионалната положба и образованието-квалификацијата на родителот-издржувателот и други белези, работници според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користи номенклатурата на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на овaresение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оварешение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/110
28 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

874.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 28.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на корисници на додатоци ДД“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат Министерството за труд и социјална политика.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за корисници на додаток на деца (број на деца и семејства), корисници на посебен додаток (број на деца и број на семејства), корисници на учество во опремувањето на новороденото дете и расходи за додатоци.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користи номенклатурата на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на овaresение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оварешение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/111
28 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

875.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 28.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување за корисниците на надоместокот до висина на социјално заштитно ниво за домаќинство-дополнителен извештај СЗ-1“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека:

податоците ќе ги даваат центрите за социјална работа.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за состојбата и движењето, години на старост и пол, работен статус на корисниците на социјална парична помош на носителот на домаќинството и вкупно исплатени средства за социјална помош и други белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат номенклатурата на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на оварешение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оварешение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/112
28 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

876.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), В.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 28.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на организации за сместување на деца без родители и родителска грижа СЗ-20“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат домовите за сместување на деца без родители и родителска грижа.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за број на деца кои не се примени заради пополнет капацитет, број на деца под старателство, деца според полот и годините на старост, според родителите (потполно-непотполно семејство), плаќање за престојот, деца според училиштето што го посетуваат, според местото на постојано живеење и други белези, работници според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат номенклатурата на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/113
28 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

877.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 28.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на организации за згрижување на деца и млади попречени во психичкиот и физичкиот развој СЗ-30“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат домовите за сместување на деца и млади попречени во психичкиот и физичкиот развој.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за број на деца-млади кои не се примени заради пополнет капацитет, број деца-млади под старателство, деца-млади според видот на попреченост и плаќањето за престојот, деца-млади според полот и според родителите (потполно-непотполно семејство), деца-млади според социјо-професионалната положба на родителот-издржувателот, деца-млади според местото на постојано живеење и други белези, работници според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат номенклатурата на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/114
28 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

878.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 28.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на организации за работа со воспитно запуштени деца и млади ВЗ“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат прифатилишта, заводите и домовите за воспитно запуштени деца и млади.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за број на деца и млади кои не се примени заради пополнет капацитет, број на корисници кои се под старателство, корисници на стручно оспособување, корисници по години на старост и пол, според училиштето што го посетуваат, корисници според родителите (потполно-непотполно сместување), корисници според социо-професионална положба, образование-квалификација на издржувателот и други белези, работници според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат номенклатурата на занимања

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година

Бр. 373/115
28 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

879.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 29.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на организации за професионална рехабилитација СЗ-40“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат за-

води-центри за стручно оспособување и вработување, заштитни работилници и претпријатија за вработување на инвалиди.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за: форма на сопственост, број на инвалиди со потполно сместување, вработени инвалиди и рехабилитанти според пол, рехабилитанти според плаќањето на рехабилитација и сместувањето, особени рехабилитанти, инвалиди рехабилитанти според местото на постојано живеење и други белези, работници (рехабилитанти) според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат номенклатурата на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1998 година.

Бр. 373/116
29 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

880.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 29.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на организации за сместување и згрижување на возрасни лица СЗ-52“ што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат домовите за сместување и згрижување на возрасни лица.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за број на лица кои не се примени заради пополнет капацитет, корисници според години на старост и пол, корисници според причината за прием во домот и според плаќањето за престојот во установата, според местото на постојано живеење и други белези, работници според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат номенклатурата на занимања

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1998 година

Бр. 373/117
29 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

881.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97), в.д. директорот на Заводот за статистика на Република Македонија, на 29.05.1998 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ

1. Со ова решение се утврдуваат методолошките основи за „статистичкото истражување на центрите за социјална работа С-6“ 1 што Заводот за статистика на Република Македонија ќе го спроведува согласно Програмата за статистички истражувања за периодот 1998-2002 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/97) со годишна периодика.

2. За статистичкото истражување од точка 1 од ова решение се утврдува дека податоците ќе ги даваат центрите за социјална работа.

– Задолжително ќе се прибираат податоци за развеноост на центарот по служби кои ги има и функции кои ги врши и организации над кои центарот врши стручен надзор, работници според разни белези.

– при спроведувањето на истражувањето ќе се користат номенклатурата на занимања.

– давањето на податоците за ова истражување е задолжително.

– податоците ќе се даваат на ниво на извештајна единица, а ќе се објавуваат за Република Македонија.

3. За спроведување на ова решение ќе се грижи Заводот за статистика на Република Македонија.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1998 година

Бр. 373/118
29 мај 1998 година
Скопје

В. д. директор,
Дончо Герасимовски, с.р.

ИСПРАВКИ

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ број 21/98), се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

1. Во членот 3 точка 19 наместо бројот „17“ треба да стои бројот „18“;

2. Во членот 11 точка 14 наместо бројот „20“ треба да стои бројот „19“;

3. Во членот 32 став 1 наместо бројот „29“ треба да стои бројот „28“;

4. Во членот 51 став 1 наместо бројот „51“ треба да стои бројот „50“, а во став 3 ред втори зборот „да“ се брише;

5. Во членот 72 став 3 наместо бројот „61“ треба да стои бројот „59“, а во став 5 наместо бројот „59“ треба да стои бројот „61“;

6. Во членот 99 став 1 наместо бројот „83“ треба да стои бројот „82“;

7. Во членот 117 став 5 наместо бројот „173“ треба да стои бројот „172“;

8. Во членот 156 став 1 по зборот „правни“ треба да стои сврзникот „и“, а во став 3 наместо бројот „158“ треба да стои бројот „157“;

9. Во членот 212 став 2 наместо бројот „24“ треба да стои бројот „25“, наместо бројот „25“ треба да стои бројот „26“, наместо бројот „26“ треба да стои бројот „27“, наместо бројот „28“ треба да стои бројот „29“ и наместо бројот „31“ треба да стои бројот „32“;

10. Во членот 216 наместо бројот „212“ треба да стои бројот „214“.

Бр. 12-1996/2
4 јуни 1998 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за продажба на државниот капитал во АД „Струмичко Поле“ – Струмица, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/98, направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО АД „СТРУМИЧКО ПОЛЕ“ – СТРУМИЦА

Во насловот на Одлуката, наместо зборовите АД „Струмичко Поле“, треба да стои АД „Слобода“.

Бр. 23-281/1
5 јуни 1998 година
Скопје

Од Владата на
Република Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за продажба на државниот капитал во „Леарница“ – Охрид, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО „ЛЕАРНИЦА“ – ОХРИД

Во член 1, во вториот ред, наместо бројката „859.433“ треба да стои бројката „1.699.673“.

Бр. 23-1247/11
5 јуни 1998 година
Скопје

Од Владата на
Република Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за продажба на државниот капитал во „Алатница“ – Охрид, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, направена е грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО „АЛАТНИЦА“ – ОХРИД

Во член 1, во вториот ред, наместо бројката „1.699.673“ треба да стои бројката „859.433“.

Бр. 23-1247/8
5 јуни 1998 година
Скопје

Од Владата на
Република Македонија

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје се води парница за развод на брак по тужбата на тужителката Клианцевска Стојчевска Рита од Скопје, против Стојчевски Драгољуб од Скопје, со непозната адреса во Австралија. Со решение на судот на тужениот му се поставува привремен застапник Георгиев Иван, адвокат од Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 5/7, кој ќе го застапува тужениот во постапката се додека тој или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIV П.бр. 4577/97. (10498)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на тужителката Јагода Трифковиќ од Скопје, против тужениот Драгиша Трифковиќ со непознато живеалиште во Белград СР Југославија.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Доколку не се јави во овој рок на истиот како привремен старател му се поставува адвокатот Наташа Огњановска која ќе го застапува до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI П.бр. 306/98. (10835)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Теодора Србиновска од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 16 - 4/21, против тужениот Миле Србиновски со непозната адреса. Вредност на спорот неопределан.

Со решение на меѓоопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје, на тужениот му е поставен привремен застапник Виолета Величковска, адвокат од Скопје, ДТЦ "Мавровка" ламела Ц, кат 5 бр. 3, која ќе го застапува тужениот во постапката се додека тој или негов полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека назначил постојан старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VII П.бр. 1087/98. (10987)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е постапка по тужбата на Бајрам Фетаовиќ од Скопје, против Дрита Фетаовиќ од Приштина, СР Југославија, со непозната адреса во странство.

На тужената судот и постави привремен застапник, адвокат Страшо Пеливанов, ул. "Наум Наумовски Борче" бр. 76/2, кој ќе ги застапува интересите на тужената до нејзино преземање на постапката.

Се повикува тужената Дрита Фетаовиќ во рок од 30 дена од објавување на огласот да се јави во судот лично или преку полномошник и да ја преземе постапката. Во спротивно, таа ќе продолжи преку привремениот застапник.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XI П.бр. 2953/97. (10997)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителот Бафкари Сали од Гостивар, ул. "Никола Паранунов" бб, против тужената Бафкари Ивона со непозната адреса на живеење.

Основниот суд во Гостивар, на тужената и постави привремен застапник, стручниот соработник на овој суд, Душица Димитриеска, која ќе ја застапува тужената во постапката за развод на брак, се додека истата или нејзин полномошник не се појават пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека и назначил старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 44/98. (10685)

Пред овој суд во тек е постапка за сопственост по основ на градба по тужба на тужителите Чако, сопруга на Рашид Северџан и Чако Рашид и двајцата од Гостивар поднесена преку полномошникот Амир Абдулаи, адвокат од Гостивар, против тужените Емини Фаик Абдураман, Емини Абдулсамет Ширин и Емини Џеврије, сите од Гостивар, односно тужената Ширин во Турција со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000 денари.

Согласно чл.84 ст.2 т. 4 од ЗПП, на тужената Емини Ширин која е во Турција и се одредува привремен застапник Душица Димитриеска, стручен соработник при овој суд, која ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзиниот полномошник не се јават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 922/97. (11074)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Арслан Салаји од Дебар, против тужената Туфије Салаји од Дебар, сега со непозната адреса на живеење во САД.

Се повикува тужената да се јави до овој суд во рок од 30 дена од објавувањето на огласот и да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку не се јави во определниот рок, нејзините интереси ќе ги застапува привремен застапник до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 104/98. (11075)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Се повикува Суљеман Ибраими од Куманово, роден на 10.IV.1911 година во с. Глажња - Куманово, од татко Емрула Ибраими и мајка Метије Ибраими, родена Алими, да се јави, или други лица што знаат за неговиот живот во Основниот суд во Куманово, соба бр. 16/1, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно, повиканото лице Суљеман Ибраими од Куманово, ќе се прогласи за умрено.

Од Основниот суд во Куманово, Р.бр.179/98. (10674)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за долг по тужбата на тужителот Пандовска Мирјана од Тетово, против тужениот Јанев Јован од с. Градашорци, со непозната адреса. Вредност на спорот 1.260.000 денари.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.809/97.(10508)

Пред Основниот суд во Струмица поведена е постапка за докажување на смртта на лицето Ајвазов Илјазов Демир од с. Висока Маала, а по предлог на предлагачот Илјазов Демир Али од с. Висока Маала. Со предлогот се тврди дека лицето Ајвазов Илјазов Демир својот живот го изгубил во текот на 1928 година и тоа поради болест, а бил на возраст од 40-45 години во с. Висока Маала каде и живеел.

Се повикува лицето Ајвазов Илјазов Демир од с. Висока Маала како и секој друг што знае за неговиот живот, да се јави во судот во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”. Во спротивно, ќе му биде поставен старател кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Основниот суд во Струмица, Р бр 43/98 (11076)

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Селими Даим од с. Д. Палчиште, против тужените Стефановски Русаилов Дуке и Стефановски Русаилов Миодраг и двајцата од Београд, СР Југославија, со непозната адреса.

Се повикуваат тужените да се јават во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас пред судот, да достават точната адреса или одредат нивни полномошник кој ќе ги застапува пред овој суд до окончување на постапката.

Во спротивно, доколку во определниот рок не се јават пред судот или не одредат свој полномошник, судот преку ЦСР-Тетово ќе бара да им се одреди привремен старател кој ќе ги застапува нивните права и интереси до правосилното окончување на постапката по овој предмет.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.636/98. (10683)

Пред овој суд се води постапка за регрес по тужбата на тужителот АС за осигурување “Вардар” од Скопје против Ени Абазин од Тетово.

Се повикува тужениот Ени Абазин од Тетово, да се јави во рок од 30 дена пред овој суд или во истиот рок постави свој полномошник. Доколку тоа не го стори, овој суд ќе му постави привремен застапник кој ќе се грижи за неговите интереси до правосилното окончување на спорот, а преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П бр.353/98 (10684)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Муамет Шукри Јашари од Тетово, ул “Пролетерска” бр. 28 против тужената Флутура Хаџи Јашари од Тетово, сега во Република Албанија со непозната адреса.

Се повикува тужената да се јави на судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно по истекот на 30 дена од објавувањето на огласот судот преку Центарот за социјална работа ќе и постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.655/98 (11132)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 5152/96, на регистарска влошка бр. 1-46772-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и лице на Претпријатието за трговија на големо и мало во приватна сопственост “ПАНТА – РЕЈ” увоз-извоз д.о.о. – Скопје.

На ден 27.12.1997 година, во претпријатието пристапила Мики Иванова, а на истиот ден истапил Сашко Трајковски.

Се брише Сашко Трајковски, директор, а се запишува Мики Иванова директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 5152/96. (6988)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1258/98, на регистарска влошка бр. 1-9927-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, проширување на дејност, истапување на основач и пристапување на нов основач и именување на нов директор на Претпријатието за сервисирање на апарати за домаќинство “ВЕКТОР” д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. “Јане Сандански” бр. 76.

Се врши промена на фирмата: Претпријатие за сервисирање на апарати во домаќинството, промена на седиштето на адреса: “Јане Сандански” бр. 76, лицето Стојан Попов, истапува како основач, а лицето Павле Андреев, пристапува како нов основач.

Дејноста се проширува уште со: 09013, 090131, 1104, 110-40, 110402, 110403, 110404, 110401.

Да се брише: Стојан Попов – директор без ограничување.

Да се запише: Павле Андреев, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1258/98. (6989)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1323/98, на регистарска влошка бр. 1-13150-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за промет на големо и мало “ФАРМАКОН М и Д” експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. “Народен фронт” бр. 5/4-20.

Во горенаведената фирма се врши промена на лице овластено за застапување.

Да се брише: Горѓи Зарезанков, директор без ограничување, а да се запише: Дарко Зарезанков, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1323/98. (6990)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 776/98, на регистарска влошка бр. 1-49221-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Производно-трговско претпријатие “ЕРКО КОМЕРЦ” увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. “Никола Петров” бр. 16-6 – Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 012429, 012522, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 080119, 080190, 080201, 090121.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 776/98. (7288)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 775/98, на регистарска влошка бр. 1-45454-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и лице овластено за застапување во внатрешен и надворешно трг. работење на Претпријатие за производство, промет и услуги “КСИАО’С ХОЛДИНГ” експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. “Прашка” бр. 18. – Скопје.

Се врши промена на седиштето на претпријатието, па новото седиште ќе биде на ул. „Партизански одреди“ бр. 151, лок. 11 – Скопје.

Се врши промена на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет и тоа:

Да се брише Ксиао Јинг Ту в.д. директор без ограничување, а да се запише Гонг Јухонг, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 775/98. (7290)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 445/98, на регистарска влошка бр. 1-12381-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице – директор на Претпријатие за производство, промет и услуги „МАК – ПЕЛА“ ц.о. експорт-импорт, бул. „Илинден“ бр. 96, Скопје.

Се брише досегашното лице овластено за застапување: Светлана Стојчевска – директор без ограничување.

Новото лице овластено за застапување е: Лидија Деспотовска – директор без ограничување.

Пречистен текст гласи: Лидија Деспотовска – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 445/98. (7293)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 678/98, на регистарска влошка бр. 6-02001884-000-01, ја запиша во трговскиот регистар упис на бутик „ЛЕДИ – ШОП“ – ДИМИТРИЕВСКА Александра ЈУЛИЈАНА „ТП“ ул. „Благој Горев“ бр. 72 – Велес.

Дејности: 070121 Текстил и конфекција;

070122 Кожа, гума и пластика;

070132 Друга трговија со мешовити стоки – бутик.

Трговецот – поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара лично, со целиот свој имот.

Овластен потписник: Димитриевска Јулијана – Управител, без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 678/98. (6854)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 381/98, на регистарска влошка бр. 6-02001669-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец Кочева Филип Адријана – колонијална продавница „СТОСА“, с. Миравци – Општина Миравци.

Основач: Кочева Филип Адријана од с. Миравци – општина Миравци.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070129.

За обврските створени во правниот промет со трети лица, трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на трговецот поединец е Кочева Филип Адријана – Управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 381/98. (6855)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 91/98, на регистарска влошка бр. 6-020001379-000-06, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец во Автотакси ТО „Флутра“ Намир Авдилемил Каримани с. Себреше – Гостивар.

Дејности: 060602 – Превоз на патници со такси автомобили.

Во правниот промет со трети лица, трговецот поединец, истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени према трети лица, трговецот

поединец, одговара лично со целиот свој имот.

Управител без ограничување на фирмата е лицето Каримани Намир од с. Дебреше – Гостивар.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 91/98. (6856)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 652/98, на регистарска влошка бр. 6-02001888-000-01, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец во колонијал „СРНА“ ТП Крајческа Трајан Ирена Гостивар Ул. Населба Циглана бр. 72.

Оснивач на ТП Крајческа Ирена од Гостивар со стан на Ул. Населба Циглана бр. 72 со л.к. 189203 и м.б. 3007968478007. Име на ТП Трговец поединец колонијал „СРНА“ ТП Крајческа Трајан Ирена Гостивар. Седиште Ул. Населба Циглана бр. 72.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114 и 070129.

Во правниот промет со трети лица ТП одговара во свое име и за своја сметка а одговара со целокупниот свој имот лично.

Управител на ТП Крајческа Ирена – без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 652/98. (6857)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 728/98, на регистарска влошка бр. 6-02001941-00-09, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец во КАФЕ – ГРИЛ „АРЕНА“ Шерифи Шукри Цезаир, ТП – Гостивар ул. „Гоце Делчев“ – Автобуска Станица лок. бр. 2.

Трговец – Поединец е основано со акт за основање бр. 01/98 од 25.03.1998 година, а основач е Шерифи Цезаир од с. Чајле, Општина Гостивар со лк. бр. 194341 и МБ 2903977473036 издадено од ОВР Гостивар.

Дејноста на ТП е: 080190 – други угостителски услуги: КАФЕ ГРИЛ. Управител Шерифи Цезаир – управител без ограничување. Во правниот промет со трети лица, Трговецот – Поединец истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица Трговецот – Поединец одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 728/98. (6858)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 313/98, на регистарска влошка бр. 6-02001668-000-09, го запиша во трговскиот регистар упис на трговец поединец во производство и промет на слатки – СЛАТКАРНИЦА „ВИБИ“ ТП Цемаледин Феузи Ељеи с. Дебреше, Гостивар, Нас. „Млаки“.

Седиште на трговецот поединец е во с. Дебреше, Гостивар, нас. „Млаки“.

Оснивач на трговец поединец е: Цемаледин Феузи Ељеи од с. Дебреше, Гостивар со пасош МКД 01953302.

Основна дејност – 080129 – Други услуги на исхрана.

За овластувањата во правниот промет, трговец поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Цемаледин Феузи Ељеи – Управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 313/98. (6859)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 206/98, на регистарска влошка бр. 7-02001572-000-09, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на јавното претпријатие.

Јавно претпријатие „Чистота и Зеленило“ – Куманово ул. „Братство Единство“ бр. 30 Куманово.

Усогласување со Законот за Јавни претпријатија и Статутот на ЈП „Чистота и Зеленило“ – Куманово донесена од Управен одбор на ден 10.12.1997 год. бр. 02-1577/1 на кој е дадена согласност од Советот на Општина Куманово бр. 09-13/1 од 29.12.1997 година.

Одлука на самоуправните органи при расформирање на Заводот за урб. ком. стамб. работи и проекти Куманово.

Според Статут на ЈП „Чистота и Зеленило“ – Куманово донесе од Управен одбор.

Дејности: 100351 – Перење и метење на Јавно прометни површини;

100352 – Собирање и транспортирање на смет од индивидуални згради, собирање и транспортирање на смет од Претпријатие и други правни лица, изнесување на Индустриски смет, чистење и транспортирање на смет, фекалии, фекални води и септички јами, одржување на јавни клозети, солење на улици со сол, одржување поправка на воен парк, одржување на одржување на градско купатило, одржување на сезонско чистење.

100103 – Одржување на Зелени површини, детски игралишта, фонтани и споменици, подигање на нови зелени површини, во градот и надвор од него, производство и продажба на саден материјал, садење, одржување на двореди и градот, надворешен и внатрешна декорација, давање на сите услуги од областа на хортикултурата.

100392 – Превоз на погреб на умрени, одржување на гробишта, продажба на погребен материјал изработки на постапување на споменици и огради со гробиштата и продажба на стоки на ожалостени лица според месните обичаи.

020110 – Производство на цвеќен украсник растенија, зимзелени дрвца и сл.

050209 – Изработка на објекти од ниска градба изведување на градежни работи во гробишта.

07011 – Трговија на мало со прехранбени производи

070112 – Зеленчук овошје и преработки

070114 – Разни животни продукти, 07012, 070121, 070122, 070123, 070126, 0702, 070223, 070224, 0801, 080121, 080190, 100399, 020302, 090209.

Работи во надворешни трговски промет: 070310 – Надворешна трговија со прехранбени производи.

070320 – Надворешна трговија со непрехранбени производи. Пружање на услуги на странски лица.

Неограничени овластувања

Целосна одговорност

Радомир Јовановски – директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 206/98.

(7076)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 93/98, на регистарска влошка бр. 6-02001700-000-01, го запиша во трговскиот регистар уписот на трговец поединец.

Михајло Герасим Пешевски Тапетар „Буѓо компани“ тп ул. „Ленинова“ бр. 18 Куманово.

Дејности: 090150, 070121.

Управител: Михајло Герасим Пешевски, ул. „Ленинова“ бр. 18 Куманово.

Одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 93/98.

(7077)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 626/98, на регистарска влошка бр. 6-02001945-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец тп.

Трговец-поединец „АЛБАТРОС“ тп, продавница за промет на мало со мешовити прехранбени производи Миле Благој Илиевски с. Дурачка Река, Крива Паланка.

Дејности: 070111 – Леб, печива, млеко и млечни производи

070112 – Зеленчук, овошје и преработки

070113 – Месо, живина, риба и преработки

070114 – Разни жив. продукти, алкох. пијал. и производи за домашна употреба

070129 – Тютун и други непрехранбени производи.

Управител: Миле Благој Илиевски од с. Дурачка Река Крива Паланка.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 626/98.

(7078)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 758/98, на регистарска влошка бр. 6-02001971-000-09, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец.

Кафеана „ЗАНИ“ тп Рамазан Осман Куртиши ул. „Црни Дрим“ бр. 1 Дебар.

Основац: Рамазан Куртиши од Дебар, ул. „Едвард Кардел“ бр. 35.

Дејност: 080190 – други угостителски услуги-кафеана Трговецот поединец во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските свои одговара со целиот свој личен имот.

Овластено лице за застапување – Рамазан Куртиши – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 758/98.

(7079)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 641/98, на регистарска влошка бр. 6-02001854-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец.

Трговија на мало ТП-Трговец поединец „РИВА-98“ Петра Никола Минова, ул. „Маршал Тито“ бб. – Кавадарци.

Дејности: 070121, 070122.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Петра Никола Минова, управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 641/98.

(7080)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 619/98, на регистарска влошка бр. 6-02001891-000-01, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговец поединец.

Трговија на мало ТП-Трговец поединец „МС – 91“ Сашко Душан – Коцев, ул. „ЈНА“ бр. 43 – Кавадарци.

Дејности: 070121, 070122.

ТП-Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување на ТП е Сашко Душан Коцев, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 619/98.

(7081)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 1662/96, на регистарска влошка бр. 1-650-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на АКЦИОНЕРСКОТО друштво за трговија и производство „ЕНТЕРИЕР“ увоз-извоз со п.о. Скопје, ул. „Мишко Михајловски“ бр. 3-а – Скопје.

Се врши промена на својството на лице овластено за застапување:

Се брише: Никола Стојановски в.д. генерален директор со неограничени овластувања, и Атанас Босилковски зам. генерален директор со неограничено овластување.

Се запишува: Никола Стојановски – генерален директор со неограничени овластувања, а Атанас Босилковски зам. генерален директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1662/96. (7005)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 152/98, на регистарска влошка бр. 1-7250-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз „СПАКОМ“ д.о.о. Скопје, ул. „Боро Менков“ бр. 1-4/13.

Досегашното седиште на Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „СПАКОМ“ ц.о. Скопје, ул. „Боро Менков“ бр. 1-4/13, во иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз „СПАКОМ“ д.о.о. Скопје, ул. „Антон Попов“ бб.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 152/98. (7006)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1120/98, на регистарска влошка бр. 1-54395-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Претпријатието за производство, трговија, туризам и услуги „ГАЛЕБ – КОМЕРЦ“ ул. „Севастополска“ бр. 18, д.о.о. увоз-извоз – Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Гулен Нујовски, а истапува Сали Нујовски. Да се брише: Сали Нујовски, а да се запише: Гулен Нујовски, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1120/98. (7007)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6823/97, на регистарска влошка бр. 1-42495-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на скратениот назив на друштвото, пристапување на основач, промена на директор на Студио за маркетинг и економска пропаганда „ПОВЕР РАДИО“ д.о.о. експорт-импорт – Скопје, ул. „Прашка“ бр. 14.

Се брише скратениот назив на друштвото „ПОВЕР РАДИО“ – Скопје. Новиот скратен назив гласи „ПАУЕР“.

Нов основач: Александар Андоновски од Скопје, ул. „Бојмија“ бр. 8/1-26, со влог од 80,00 денари.

Се разрешува директорот Богдан Стојановски.

Се впишува нов директор Саша Илиќ – директор без ограничување, освен да:

1. Продава недвижен имот сопственост на друштвото.

2. Склучува купопродажни договори чија вредност е над 50.000,00 ден. без писмена согласност од двата основача.

3. Да зема позајмици без писмена согласност на двата основача.

4. Вработува работници без писмена согласност на двата основача.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6823/97. (7008)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 625/98, на регистарска влошка бр. 1-31097-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач

на Претпријатието за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги „БОКИ“ д.о.о. ул. „Дубровничка“ бр. 4 – Скопје.

На ден 10.02.1998 год. пристапила Жаклина Савеска, а на истиот ден истапил Сашо Савевски.

Се брише Сашо Савевски, директор, а се запишува Жаклина Савеска, директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 625/98. (7009)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1164/98, на регистарска влошка бр. 1-47440-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојување – интеграција на друго правно лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „МЕХАНИКА – ВЛАЕ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Партизанска“ б.б.

Припојувањето на Трговското службно претпријатие „ДА-БИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, кон претпријатието „МЕХАНИКА – ВЛАЕ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1164/98. (7010)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 6370/97, на регистарска влошка бр. 1-63347-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач – истапување на Претпријатието за производство, трговија на големо и мало и транспорт „БОШ ТРАНС 95“ увоз-извоз д.о.о. ул. „12“ бр. 32 – с. Арачиново.

На 13.10.1997 год. пристапило Претпријатието за производство, услуги и трговија „АР-БА“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, а на истиот ден истапил Алими Исуф.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 6370/97. (6979)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 464/98, на регистарска влошка бр. 1-43626-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришење на Производно-трговско претпријатие „ПЕТКА“ експорт-импорт д.о.о. – Скопје, ул. „Алекса Дундиќ“ бр. 151-А, поради припојување кон Акционерско друштво за промет на мало и големо „ЕВРО ХАРТ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 11-А-8 Б со рег. бр. 24919-0-0-0.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 464/98. (6980)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 465/98, на регистарска влошка бр. 1-24919-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришење на Акционерското друштво за промет на мало и големо „ЕВРО ХАРТ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 11 А-8 Б.

Припојување на: Производно-трговско претпријатие „ПЕТКА“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Алекса Дундиќ“ бр. 151-А, кон Акционерското друштво за промет на мало и големо „ЕВРО ХАРТ“ ц.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Џон Кенеди“ бр. 11А-Б/8.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 465/98. (6981)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 919/98, на регистарска влошка бр. 1-51433-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Претпријатието за услуги, производство и трговија „ЦЕКОН“ д.о.о. ул. „Анкарска“ бр. 31, Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Менче Илиеска, а истапува: Адо Илиески.

Да се запише: Менче Илмеска, како директор со неограничено овластување.

Да се брише: Адо Илмески како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 919/98. (6982)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1012/98, на регистарска влошка бр. 1-68408-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште на Македонска шпедиција а.д. Скопје, Бул. „Партизански одреди“ бр. 97/2.

Горенаведената фирма во иднина со ново седиште ќе гласи: Македонска шпедиција, бул. „Климент Охридски“ бр. 58-6.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1012/98. (6983)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 502/98, на регистарска влошка бр. 1-69310-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето – престанок на Трговец-поединец Автопревозник „Т.П. КАВРАКОВ“ Драган Ѓорѓи Кавраков, ул. „Мите Богоевски“ бр. 3-а – Скопје.

Бришење – престанок на: Трговец – поединец Автопревозник „т.п. Кавраков“ Драган Ѓорѓи Кавраков, ул. „Мито Богоевски“ бр. 3-а – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 502/98. (6984)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1373/98, на регистарска влошка бр. 1-41386-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Производно, трговско и услужно претпријатие „ИСКРА“ експорт-импорт д.о.о. с. Палатица – Желино.

Да се брише: Неџби Неџбини, а да се запише Ферид Неџбини како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1373/98. (6941)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1032/98, на регистарска влошка бр. 1-26330-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на Претпријатието за производство и трговија „ЕРИМ-ПЕКС – М“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 42-а, – Скопје.

Дејноста се проширува со: 011521, 011522, 011523, 011524, 011525, 011526, 011527, 011590, 090121, 090129. Се брише: Тахир Тулахи, а се запишува: Трајко Челев како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1032/98. (6942)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. Трег. бр. 25/98, на регистарска влошка бр. 8-02001029-000-09, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Агенцијата за маркетинг, комуникации и услуги „И \$ Ф МекКен Ериксон Груп“ Шапер д.о.о.е.л. ул. „Маршал Тито“ бр. 21/2.

Дејноста се проширува со: 080201, 080202, 080190, 090109, 110109.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. Трег. бр. 25/98. (6946)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1003/98, на регистарска влошка бр. 1-67157-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Претпријатието за производство, трговија и услуги „РИОР – КОЗМЕТИКА“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 9.

Кон претпријатието истапува: Звонко Самарџиоски.

Да се брише: Звонко Самарџиоски, а се запишува: Томе Јазаровски како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1003/98. (6947)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7250/97, на регистарска влошка бр. 1-67934-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, основач и директор на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ФОТОСИНТЕСИС АНАСТАСИЈАДИС“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, ул. „Св. Климент Охридски“ бр. 25.

Горенаведената фирма во иднина ќе гласи: Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „ФОТОСИНТЕСИС АНАСТАСИЈАДИС“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, бул. „Св. Климент Охридски“ бр. 25.

На ден 20.09.1997 истапиле од фирмата: Пападопулос Тимотеос, а пристапил: Анастасијадис Анастасиос.

Се брише: Тимотеос Пападопулос, директор без ограничување.

Се запишува: Мирослав Недески, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7250/97. (6948)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 821/98, на регистарска влошка бр. 1-66638-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиште и зголемување на основачки влог на Трговското претпријатие „РАЈТ АВЕЈ ЕКСПОРТ“ д.о. Скопје, ДТЦ Мавровка, ламела Ц, кат III/6 – Скопје.

Досегашното седиште на Трговско претпријатие „РАЈТ АВЕЈ ЕКСПОРТ“ д.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 16/1/7, Скопје, во иднина се менува и ќе гласи:

Трговско претпријатие „РАЈТ АВЕЈ ЕКСПОРТ“ д.о. Скопје, ул. „Мирче Ацев“ бр. 173/1-3, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 821/98. (6949)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 865/98, на регистарска влошка бр. 1-47698-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Трговското претпријатие „Б.С. ПРОМЕТ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Аврам Писевски“ бр. 24.

Од претпријатието истапува: ТП „МАЈОР ТРАНС“ д.о.о. Скопје, ул. „Партизански одреди“ порта Влае, 6-4, лок. 11.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 865/98. (7248)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1082/98, на регистарска влошка бр. 1-58136-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, основач, проширување на дејности на Претпријатието за трговија и услуги „НЕЈА – КОМПАНИ“ д.о.о. извоз-увоз Скопје, ул. „Никола Тесла“ бр. 12-1/18 – Скопје.

Пристапува нов основач со основачки влог од 3.000,00 ден. Снежана Неделковска од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 64 I-2 – Скопје, истапува досегашниот основач Зоран Неделковски од Скопје, со својот основачки влог од 10.450,00 денари.

Досегашниот назив на фирмата се менува и новиот назив на фирмата на претпријатието гласи: Претпријатие за производство, трговија и услуги „СНЕЖАНА С“ извоз-извоз д.о.о. – Скопје.

Делокругот на работење се проширува за следните дејности: 011820, 011832, 011910, 011920, 011930, 011941, 011949, 011990.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1082/98. (7249)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1328/98, на регистарска влошка бр. 1-47346-0-0-0, го запиша во судскиот регистар пристапувањето на Претпријатието за трговија, транспорт и ипедиција „НЕО – ТРАНС“ експорт-импорт д.о.о. Скопје, с. Бујковци – Скопје.

На ден 20.03.1998 год. пристапил Нусрет Идризи.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1328/98. (7251)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1216/98, на регистарска влошка бр. 1-64233-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Претпријатието за деловни услуги, внатрешна и надворешна трговија „КОМПАНИЈА Д.Д.“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Ленинова“ бр. 53.

Во горенаведената фирма се врши промена на лице овластено за застапување.

Да се брише: Јулија Минчева, директор без ограничување.

Да се запише: Небојша Младеновски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1216/98. (7252)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1126/98, на регистарска влошка бр. 1-20506-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма и основач на Претпријатието за производство и промет со технички делови и навојни производи „АРИЉЕМЕТАЛ“ извоз-увоз д.о.о. Скопје, ул. „Васко Карангелески“ бр. 23/39.

Новата промена на фирма гласи: Претпријатие за производство и промет со технички делови и навојни производи „АРИЉЕМЕТАЛ“ увоз-извоз д.о.о. Скопје, ул. „Васко Карангелески“, бр. 23/39.

Кон претпријатието пристапува: Трајан Ангеловски, а истапува: Уговорно претпријатие „АРИЉЕМЕТАЛ“ Ариље, село Грдовици, бр. 69 – СР Југославија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1126/98. (7254)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1360/98, на регистарска влошка бр. 1-48895-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач и промена на лице на Претпријатието во приватна сопственост за меѓународна ипедиција, складиште, меѓународен и внатрешен промет и транспорт „АДРИ-АШПЕД“ д.о. Скопје, Бул. „Јане Сандански“ бр. 25/24.

Кон претпријатието пристапува: Оливера Аврамовска, а истапува: Јовица Аврамовски.

Да се брише: Аврам Аврамовски, а да се запише: Оливера Аврамовска, како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1360/98. (7255)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7454/97, на регистарска влошка бр. 1-18714-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Претпријатието на големо и мало извоз-увоз „ЦЕНТРОТЕКСТИЛ“ д.о.о. – Куманово, ул. „Доне Божинов“ бр. 26.

Се брише Тихомир Митровиќ, се запишува Марко Коларовиќ, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7454/97. (7186)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 877/98, на регистарска влошка бр. 1-15599-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач, промена на лице на Трговско-услужно претпријатие „ФИЛЕК – КОМПАНИ“ д.о.о. Валацково, ул. „Ленинова“ бр. 16.

Кон претпријатието истапува: Васил Тошев.

Се брише: Тошев Васил, а се запишува: Сашко Крстев, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 877/98. (7187)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 378/98, на регистарска влошка бр. 1-67601-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач, проширување на дејност и промена на лице на Приватното ретпријатие на големо мало „ПЕПО – ЕКСПОРТИМПОРТ“ увоз-извоз Т. Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 17.

Новата промена на фирма, и седиште на претпријатието гласи: Приватно трговско и услужно претпријатие на големо и мало „ПЕПО – ЕКСПОРТИМПОРТ“ увоз-извоз д.о.о. Т. Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 17. Кон претпријатието пристапува: Марија Миленкова, а истапува: Петар Миленков.

Дејноста се проширува со: 010999, 090123, 090189.

Се брише: Петар Миленков – в.д. директор, а се запишува: Марија Миленкова, како директор со неограничено овластување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 378/98. (7188)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1185/98, на регистарска влошка бр. 1-45988-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ЗРАК“ експорт-импорт д.о.о. Велес, ул. „Славе Петков“ бр. 96.

Во горенаведената фирма се проширува дејноста во внатрешен трговски промет: 012421, 012429, 13500, 013909, 060601, 060602, 060803, 080129, 080190, 090121, 110109.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1185/98. (7189)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. трг. бр. 61/98, на регистарска влошка бр. 3-02001737-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, на друштво, промена на содружник, промена на управител на Друштво за сообраќајно воспитување и трговија „ЗДРУЖЕНИ ИНСТРУКТОРИ“, Никола Јанчев и други д.о.о. Велес, ул. „Моша Пијаде“ бр. 13.

Промена на фирма, на друштво, и во иднина гласи: Друштво за сообраќајно воспитување и трговија „ЗДРУЖЕНИ ИНСТРУКТОРИ“ Јосиф Манасијев и други д.о.о. Велес, ул. „Моше Пијаде“ бр. 13.

Од претпријатието истапува: Славчо Бошков, Ангел Хрлевчанец и Никола Јанчев од Велес.

Да се брише: Никола Јанчев, а да се запише: Јосиф Манасијев, како директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 61/98. (7190)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1279/98, на регистарска влошка бр. 1-16842-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар пр. на наз. и дел.

сед. пр. и ист. на осн. прош. на деј. во ви. и над. трг. пром. пром. на л. овл. за заст. во внат. и над. промет на Производно-трговско претпријатие „ДРЕН – КОМЕРЦ“ п.о. увоз-извоз, Демир Капија, ул. „8 март“ бр. 7.

Се менува називот и седиштето на претпријатието за транспорт и шпедиција „БИБИ – ТРЕЈД 98“ д.о. експорт-импорт Неготино, ул. „Антигона“ бр. 4 – Неготино.

Истапува основачот Душан Петров, пристапува основачот Илија Јовановски.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 060501, 060502, 060503, во надворешно-трговски промет со меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, реекспорт, констигација, застапување и посредување.

Се менува лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет Душан Петров, со неограничени овластувања, се назначува Илија Јовановски, директор без ограничување.

Пречистен текст гласи: Илија Јовановски, директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1279/98. (7191)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1271/98, на регистарска влошка бр. 1-67497-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на Претпријатието за трговија, угостителство и консалтинг „ТОБИ ТРЕЈД“ увоз-извоз д.о. Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 49/2-2.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 012421, 012429, 090183.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1271/98. (7228)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 7343/97, на регистарска влошка бр. 1-56543-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на фирма, седиште, основач и лице и проширување на дејност на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЕЛИ – КОМЕРЦ“ д.о. увоз-извоз, ул. „Невена Георгиева Дуња“ бр. 13 – Скопје.

Новата промена на фирма, седиште на претпријатието гласи:

Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЦЕЦИ“ д.о. увоз-извоз ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 6/5 Скопје.

Кон претпријатието пристапува: Цветанка Јакимова, а истапува: Елеонора Стојановска.

Дејноста се проширува со: 012310, 12322, 012613, 012614, 012615, 012621, 012699, 012810, 012820, 012830, 050100, 050301, 050302.

Се брише: Елеонора Стојановска, а се запишува: Цветанка Јакимова, како директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 7343/97. (7229)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1165/98, на регистарска влошка бр. 1-45563-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето – интеграција со бришење од судскиот регистар на Трговско-услужното претпријатие „ДА – БИ“ д.о.о. експорт-импорт – Скопје, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 11/1-10 – Скопје.

Интеграција – припојување на ТП „ДА – БИ“ д.о.о. – Скопје, кон Претпријатието „МЕХАНИКА – ВЛАЕ“ д.о.о. експорт-импорт, Скопје.

Се брише од судскиот регистар на правни лица, претпријатието „ДА – БИ“ д.о.о. експорт-импорт – Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1165/98. (7230)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1224/98, на регистарска влошка бр. 1-66089-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Производно и трговско претпријатие „СУМАН“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Крчин“ бр. 9-а.

Се запишува Горан Самарџиски, директор, а се брише Милан Самарџиски в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1224/98. (7231)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Срег. бр. 1363/98, на регистарска влошка бр. 1-2244-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Трговското претпријатие „АУРЕЛИЈА“ увоз-извоз д.о. Скопје, ул. „Вич“ бр. 22/2-5.

Се брише Милева Михајловска, се запишува Златка Панева, како нов директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег. бр. 1363/98. (7232)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението П. трг. бр. 67/98, на регистарска влошка бр. 8-02001326-000-01, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште, проширување на дејност и зголемување на основачки влог на Трговското друштво „ТЕОРОШЕ БАЛКАН“ – Теоросе АВЕЕ Д.О.О.Е.Л. експорт-импорт – Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 15/2.

Новата промена на седиште на Трговското друштво гласи: Трговско друштво „ТЕОРОШЕ БАЛКАН“ – Теорос АВЕЕ Д.О.О.Е.Л. експорт-импорт – Скопје, ул. „Маршал Тито“ бр. 19, Теорос АВЕЕ од Атина, Република Грција, ул. „Дидократус“ бр. 101.

Вкупно дем. 60.339,50 противвредност во денари 1.846.733,50 денари.

Друштвото ја проширува дејноста со следните нови дејности: 090201 – берберски, фризерски, козметички и други слични услуги; – Козметички третман на лице; – Козметички третман на тело (депилација, ревитализација на тело преку третман со природни стерички масла и креми, педикирски и маникирски услуги); – Солариум и третман за слабеење.

Зголемување на основната главнина. Единствениот содружник ТЕОРОШ АВЕЕ од Атина, Република Грција, ул. „Дидократус“ бр. 101, со полномошно преку управителот Анета Петкова со изјава ОВ. бр. 2089/98, од 16.03.1998 год.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, П. трг. бр. 67/98. (7265)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Куманово објавува дека со решението Ст бр 251/98 од 28 IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Хуро-паекс“ од Куманово, ул. „Киро Фетак“ бр.26.

За стечаен судија е одредена Сунчица Ефремовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Бајрами Авни од Куманово, ул „Ок.Револуција“ бр.52/13, телефон 411-312.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 26 VI 1998 година, во 10,20 часот, во соба број 11/III во овој суд.

Од Основниот суд во Куманово (10453)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 224/96 од 26 V 1997 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПП "Грош-Комерц", ул "Маршал Тито" бр 120, Неготино. (10455)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 130/97 од 2 IV 1997 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПП "Боалми-Комерц", ул "Ацо Ади Илов" бр 74, Неготино (10456)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 28/98 од 30 III 1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник ПП "Димитров-С" - Кавадарци, ул "Тоце Делчев" бр 42 (10457)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр. 104/98 од 30 IV 1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка и истовремено заклучена над стечајниот должник УТП "Бакал-Комерц", Кавадарци, ул "Словенска" бр. 16. (10460)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст.бр 73/96 од 29 V 1998 година, објавува дека е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТП "Ицо Комерц" од с. Росоман но истата не се спроведува, поради немање имот на должникот, со решението Ст бр 145/97 од 13 II 1998 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ПП "Пан Мак Шпед", ул "Дојранска" бб од Неготино но истата не се спроведува поради немање имот на должникот

Од Основниот суд во Кавадарци (10465)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр. 139/98 од 29 V 1998 година, објавува дека е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПП "Конкордија", ул "Лазо Калешков" бр 6 од Кавадарци, но истата не се спроведува, поради немање имот на должникот, со решението Ст бр 137/97 од 07 V 1998 година се отвора стечајна постапка над стечајниот должник ТП "Ладос", од с. Ваташа, ул "12 Другари" бр 12 но истата не се спроведува поради немање имот на должникот

Од Основниот суд во Кавадарци (10466)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 85/98 од 11 V.1998 година објавува дека е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ПП "Даги Компани", од Кавадарци, ул "Косовска" бр 7, но истата не се спроведува, поради немање имот на должникот (10468)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 61/97 од 25 V 1998 година објавува дека ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Технопласт", ул "Мирче Ацев" бр 5, од Кавадарци (10470)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст бр 133/96 од 08 V 1998 година објавува дека ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ПП "Сиком", ул "Лазо Калешков" бр 21, од Кавадарци (10479)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст бр 490/97 од 5 V 1998 година, е отворена стечајна постапка над ППС "Медуза", с. Двориште - Берово, со жиро сметка бр 40410-601-25092 при ЗПП Кочани, но истата не ја спроведе поради немање имот на должникот и ја заклучи

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба во рок од 15-дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата

Од Основниот суд во Кочани (10473)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст бр 532/97 од 5 V 1998 година, е отворена стечајна постапка над ППС "Суј дол", с. Смоимирово - Берово, со жиро сметка бр 40410-601-8558 при ЗПП Кочани, но истата не ја спроведе поради немање имот на должникот и ја заклучи

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба во рок од 15-дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата

Од Основниот суд во Кочани (10474)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст бр 271/97 од 5 V 1998 година, е отворена стечајна постапка над ППС "Пефам", од Пехчево, со жиро сметка бр 40410-601-15869 при ЗПП Кочани, но истата не ја спроведе поради немање имот на должникот и ја заклучи

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба во рок од 15-дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата

Од Основниот суд во Кочани (10475)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Ст бр 148/96 од 5 V 1998 година, е отворена стечајна постапка над ППС "Комфокс" - Кочани, со жиро сметка бр 40400-601-25846 при ЗПП Кочани, но истата не ја спроведе поради немање имот на должникот и ја заклучи

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба во рок од 15-дена, сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", преку овој суд до Апелациониот суд во Штип

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата

Од Основниот суд во Кочани (10476)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст бр 1253/96 од 25 III 1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Мипекс" од Скопје, ул "11 Октомври" бр 42-а

За стечаен судија е одреден Дејан Костовски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Бранко Димитровски од Скопје, ул "М.Х.Јасмин" бр 6-1/7, телефон 238-611

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 14.VI.1998 година, во 11,00 часот, во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10482)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенијата е заклучена стечајната постапка над следните должници: со решението Ст.бр. 347/97 од 14.V.1998 година према ППЦ "Кани пром" од с. Желино, со решението Ст.бр. 411/97 од 7.V.1998 година према ПТУП "Јоко Трејд" од с. Милетино, со решението Ст.бр. 248/97 од 7.V.1998 година према ПГ "ЕНИ" од с. Добарце; со решението Ст.бр. 391/97 од 28.IV.1998 година према ПТУП "Владика Комерц" од Тетово и со решението Ст.бр. 414/97 од 28.IV.1998 година према ППП "Лотос - 1" од с. Долно Седларце.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (10509)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.338/97 од 2.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТУП "АББА - 95" од с. Пирок.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 7.VII.1998 година, во 9,45 часот, во соба број 7/1 во овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (10510)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.371/97 од 2.II.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПП "Боговино Комерц" од с. Боговиње

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Етем Исени од с. Горно Седларце

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со

докази. Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 7.VII.1998 година, во 10,00 часот, во соба број 7/1 во овој суд

Од Основниот суд во Тетово (10511)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.506/97 од 5.V.1998 година е отворена постапка за стечај над ПГ "Делико - комерц" од с. Вељуса - Струмица, со број на жиро сметка 41300-601-55396, која се води при ЗПП Филијала Струмица, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот и стечајната постапка над ПГ "Делико - комерц" се заклучува

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ"

По правосилноста на решението горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица (10512)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.476/96 од 28.IV.1998 година е отворена постапка за стечај над ППС "Сики" од Струмица, но истата не се спроведува поради немање на имот на должникот и е одлучено истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица (10513)

Со решение на стечајниот совет Ст.бр.149/98 од 4.V.1998 година е отворена постапка за стечај над ППУТ "Атела компани" од Радовиш, но е одлучено да не се спроведува поради немање на имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (10514)

Стечајниот совет при Основниот суд во Битола закажува рочиште за ден 26.VI.1998 година во 10 часот во соба бр. 41 на кое се повикуваат доверителите да се изјаснат и гласат за програмата за финансиска и сопственичка трансформација, донесена од Управниот одбор на ЗППЗ "Кооперанти" - Битола.

Доверителите увид во програмата можат да вршат секој работен ден во просториите на ЗППЗ "Кооперанти" - Битола.

Од Основниот суд во Битола (10609)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр.309/98 од 25.XI.1997 година е отворена стечајна постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало "Бистра комерц", експорт-импорт од Гостивар.

За стечаен судија е одредена Катица Стојкоска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Василије Василески од Гостивар, ул. "Седек Костоски" бр. 25.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 06.VII.1998 година, во 9,00 часот, во соба број 54 во овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (10610)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр. 32/96 од 20.V.1998 година се одобрува предлогот за присилно порамнување склучен помеѓу доверителите и должникот ПТУТ "Индира Пром" од Гостивар.

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе им се исплати во висина од 50% со рок на исплата од една година со камата.

Од Основниот суд во Гостивар. (10611)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.844/96 од 14.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија и услуги "Анибо тред" ДОО од Скопје, бул. "Илинден" бр.130 и жиро сметка бр. 40120-601-355052.

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска-Зекиринска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Раде Стефановски од Скопје, ул. "Пелистерска" бр.1/П-7, телефон 251-738.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.IX.1998 година, во 11,05 часот, во соба број 59 во овој суд - судска палата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10599)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр.20/96 од 28.V.1998 година заклучена е стечајната постапка над должникот Т.Ф. "Бигорски" од с. Ростуше-Гостиварско, со жиро сметка бр. 41510-690-432 при ЗПП на РМ-Филијала Тетово-Експозитура Гостивар

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при регистарското одделение на Основниот суд Скопје I - Скопје

Од Основниот суд во Гостивар (10612)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.513/98 од 29.IV.1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПППУ "Ивана-94" од Скопје, ул. "Јордан Пиперката" бр.16-9

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Ристески од Скопје, ул. "Волгоградска" бр.3-4-4, телефон 377-254

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 24.VI.1998 година, во 10,10 часот, во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (10495)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека со решението Ст.бр. 15/97 од 02.VI.1998 година констатира дека програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на АД "Македонија" - Неготино, донесена од Управниот одбор е прифатена на рочиштето од 2.VI.1998 година од доверителите чии побарувања изнесуваат повеќе од половината на побарувањата на сите доверители, според која програма АД "Македонија" - Неготино се организира во Акционерско друштво, а побарувањата на доверителите на износ од 11 609 008,00 денари се трансформираат во траен влог, побарувањата на износ од 137.918 171,00 денари се репрограмираат, а побарувањата на износ од 41.051 902,00 денари ќе се намират најкасно до 31.XII.1999 година со греис период од 6 месеци

Се одобрува програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на АД "Македонија" - Неготино поднесена од Управниот одбор

Мерките во програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на АД "Македонија" - Неготино имаат правно дејствие према сите доверители

Од Основниот суд во Кавадарци. (10687)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решението Ст.бр.271/96 од 25.V.1998 година поведува постапка за присилно порамнување, во стечај, над должникот АД ТК "Новост" - Дебар, со предлог. должникот утврдените побарувања на доверителите да ги исплати во висина од 50 % за една година, а времето да тече од денот на заклучувањето на присилното порамнување.

Сите доверители да ги пријават своите побарувања спрема должникот во рок од 30 дена по објавување на огласот во "Службен весник на РМ", до стечајниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема АД ТК "Новост, Дебар, во стечај, без одлагање.

Рочиште за испитување на пријавените побарувања и за порамнување се закажува за 07.VII.1998 година во 11,00 часот, во сала број II на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (10626)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр 1188/97 од 22.V.1998 година се заклучува стечајната постапка над Претпријатието за промет и услуги увоз-извоз "Азра-Рида" од Скопје, ул "Драчевска" бр 4/4 со жиро сметка 40100-601-328359

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10647)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр 720/96 од 28.V.1998 година, се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Производно, услужно, трговско претпријатие, увоз-извоз "Саника-95", бул. "АСНОМ" бр.40-1/74 со жиро сметка 40100-601-346142.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10649)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр. 930/96 од 28.V.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за професионална рехабилитација "Графика АЛ-Ко" увоз извоз - Скопје, ул."Вељко Влаховиќ" бр 16 со жиро сметка 40100-603-18444

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10680)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр 2618/97 од 16 IV 1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУ "Марвес" од Скопје, ул."Маршал Тито" бр. 82, со жиро сметка 40100-601-140600

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Божиновски Ѓорѓи од Скопје, ул "Ленинова" бр 63/II-7, телефон 132-289

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 2.VII 1998 година, во 10,15 часот, во барака бр 4, соба број 6 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (10681)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр 2618/97 од 16 IV 1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Вема" извоз-увоз од Скопје, ул "Бојмија" бр 4/8, со жиро сметка 40100-601-109351

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Божиновски Ѓорѓи од Скопје, ул."Ленинова" бр 63/II-7, телефон 132-289

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 2.VII 1998 година, во 10,20 часот, во барака бр 4, соба број 6 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (10682)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр 1429/96 е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "Лидиса" ДОО - Скопје, ул."Злокуќани" бр. 2-а со жиро сметка 40120-603-315252

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10832)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Ст.бр 73/96 од 27 IV.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот "Тудар" Претпријатие за трговија на големо и мало од Скопје, ул "Кузман Јосифовски-Питу" бр 15/1-12, со жиро сметка 40100-601-113195

За стечаен судија е одредена Снежана Георгиевска Зекирија, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Сабит Алиевски од Скопје, ул "Пандил Шишков" бр 7/3, телефон 428-405.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.VII.1998 година, во 8,30 часот, во соба број 45 во овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (11001)

Основниот суд во Гостивар, објавува дека со решението Ст.бр 62/96 од 18.V.1998 година се одобрува предлогот за присилно порамнување есклучен помеѓу доверителите и должникот ТФ "Скутекс", с. Скудриње

На доверителите чии побарувања се утврдени ќе им се исплатат во висина од 50% со рок на отплата од 1 година со камата

Од Основниот суд во Гостивар (11002)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Ст.бр.170/98 од 22 IV 1998 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ "Коко Комерц" увоз-извоз од Скопје, ул "Горно Врановска" бр 114, со жиро сметка 40100-601-215979

За стечаен судија е одредена Лина Петровска, судија при овој суд

За стечаен управник е одреден Цане Вачков од Скопје, ул."Крсте Асенов" бр 12/1/15, телефон 261-102.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ"

до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање

Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 2.VI.1998 година, во 10,30 часот, во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (11068)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решение на стечајниот совет Ст бр 858/96 од 5.V.1998 година е отворена постапка за стечај над ТП "Вагони" од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата да се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ"

По правосилноста на решението, горе наведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (11077)

Основниот суд во Кочани, објавува дека рочиштето за изјаснување и гласање за усвојување на програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД "Фротирка" - Делчево, закажано за 19.V.1998 година, се одлага и нов закажува за 3.VI.1998 година, во 10 часот, во соба бр. 48 во Основниот суд во Кочани.

Програмата за финансиска и сопственичка трансформација на АД "Фротирка" - Делчево, доверителите можат да ја разгледаат и да се запознаат со нејзината содржина во просториите на АД "Фротирка"-Делчево.

Доверителите можат да се изјаснат и да гласаат за програмата и во писмена форма со поднесок потпишан од овластено лице на доверителот, а насловен од Основниот суд во Кочани, со повикување на Ст бр. 188/96.

Од Основниот суд во Кочани. (11078)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решението Ст бр 133/97 од 5.V.1998 година, отвори стечајна постапка над ППС "МБ-Комерц" Делчево, но истата не ја спроведе и ја заклучи поради немање имот на должникот.

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип

Од Основниот суд во Кочани (11079)

Основниот суд во Битола со решението Ст бр 551/97 од 09.VI.1998 година над ПП "Петар Трејд" - Битола, ул "Св.Наум" бр. 15-а, со жиро сметка 40300-601-83055 при ЗПП Битола, отворена е стечајна постапка но не ја спроведе, туку заклучи согласно чл 64 од ЗС, заради немање на имот

Од Основниот суд во Битола (11133)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л бр. 157/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППП "Југовинди" од Скопје, ул "Никола Русински" бр 3-а/2-25 и жиро сметка 40120-601-100447

За ликвидационен управник се определува Марко Ѓурчиновски од Скопје, ул "Љуба Петровиќ" бр 8, телефон 617-547

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10408)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л бр. 159/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие "Свенск Арт Инг" од Скопје, ул "Веле Марков" бр 59 и жиро сметка 40120-601-379908

За ликвидационен управник се определува Мирјана Димитровска од Скопје, ул. "Јани Лукровски" бр 10/44, телефон 171-475

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 30.VI.1998 година, во 11,00 часот во соба број 46 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10409)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л бр 1/98 од 28.IV.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија "Матес" ДОО увоз извоз од Скопје, ул "Ленинова" бр 4 и жиро сметка 40100-601-172802

За ликвидационен управник се определува Бранко Димитриевски од Скопје, ул "Мито Хацивасилев Јасмин" бр 6/1-7, телефон 238-511.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 22.VI.1998 година, во 8,30 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10481)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Л бр. 8/98 од 28.V.1998 година се отвора ликвидација и исто-

временно се заклучува над ликвидациониот должник ТП “Ивана”, Марјана Јанева од Неготино, ул. “11-ти Октомври” бр 54.

Од Основниот суд во Кавадарци. (10477)

Основниот суд во Кавадарци со решението Л.бр. 3/98 од 1 VI 1998 година објавува дека ја заклучува ликвидационата постапка над ликвидациониот должник ПТП “ВП-Проект”, ул. “Горѓи Соколов” бр. 110 - Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (10478)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 154/98 од 21.V 1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над “Милскоп” Трговско мешовито претпријатие експорт-импорт од Скопје, ул “Маршал Тито” бр. 31/3 и жиро сметка 40100-601-311206.

За ликвидационен управник се определува Бранко Димитриевски од Скопје, ул. “Мито Хадивасилев Јасмин” бр 6/1-7, телефон 238-511.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.VI.1998 година, во 9 часот во соба број 45 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (10483)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л бр 175/98 од 22.V 1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство и промет на големо “Домем” од Скопје, извоз-увоз, ул “Петко Јанчевски” бр. 28-6 и жиро сметка 40100-601-39544

За ликвидационен управник се определува Радослав Кипровски од Скопје, ул “АСНОМ” бр 8/3-36.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29 VI 1998 година, во 9,00 часот во барака бр 4, соба број 5 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (10497)

Со решение на ликвидациониот совет Л бр 33/98 од 29 IV 1998 година е отворена постапка за ликвидација над ПТТ “Пола Комерц” од с. Борисово, но истата е одлучено да не се спроведува поради немање на имот на ликвидациониот должник, и истата да се заклучи

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во “Службен весник на РМ”

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (10515)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 63/98 од 1.VI.1998 година е заклучена ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз “Барба” ЦО - Скопје, ГТЦ II кат локал 11 со жиро сметка 40100-601-109010.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10491)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л бр. 147/98 од 26.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за промет, туристичко посредување и деловни услуги “Торесс” од Скопје, ул. “Јужно Моравки Бригади” бр 14-А и жиро сметка 40110-601-53456.

За ликвидационен управник се определува Кузман Кузманов од Скопје, ул. “Никола Русински” бр 4/2/27, телефон 364-113.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20.VI.1998 година, во 9,30 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10650)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 139/98 од 26.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за застапување, инженеринг, производство и трговија “Каико” од Скопје, ул “АВНОЈ” бр. 68/40 и жиро сметка 40100-601-268459

За ликвидационен управник се определува Кузман Кузманов од Скопје, ул. “Никола Русински” бр. 4/2/27, телефон 364-113.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ” до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 20.VI.1998 година, во 9,50 часот во барака бр. 4, соба број 5 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10651)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека решението Л бр 33/98 од 26.V.1998 година заклучена е постапка за ликвидација над ликвидациониот должник “Стил Инжињеринг” ДОО за проектирање, за изведување и произведување ентериери од Скопје, ул. “Иван Козаров” бр 16 со жиро сметка 40100-601-76795.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10777)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 146/98 од 4.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие "Дарис" ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. "Видос Смилевски Бато" бр 77-1/1 и жиро сметка 40100-601-324-253.

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.VI.1998 година, во 8,55 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10841)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 166/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над ППТ "Сиријус" ДОО од Скопје, ДТЦ "Мавровска" л.39 и жиро сметка 40100-601-379341.

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 25.VI.1998 година, во 8,30 часот во соба број 44 во овој суд

Од Основниот суд Скопје I - Скопје (10840)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 153/98 од 4.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Акционерско друштво за изградба и одржување на топлотехнички постројки "Ватростална Скопје" од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр 68 и жиро сметка 40100-601-14653

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 14.VII.1998 година, во 8,00 часот во барака бр 4, соба број 4 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (10839)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 179/98 од 22.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, трговија и услуги на големо и мало "Беим-Транс" од Скопје, жиро сметка 40100-601-329730

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр 2/2-15, телефон 526-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 29.VI.1998 година, во 9,05 часот во барака бр 4, соба број 5 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (10834)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 176/98 од 08.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Трговско претпријатие за внатрешен и надворешен промет на големо и мало "Китка промет" од Скопје, с. Студеничани и жиро сметка 40100-601-126538

За ликвидационен управник се определува Душко Тодевски од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, телефон 526-250

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 18.VI.1998 година, во 9,10 часот во барака бр. 4, соба број 8 во овој суд

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (10836)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 178/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за производство, промет и услуги "Диамак" експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. "Петар Ацев" бр 10/7 и жиро сметка 40100-601-200696

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр 2/2-15

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидацио-

ниот должник на 2.VII.1998 година, во 8,30 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10837)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решението Л.бр. 186/98 од 5.V.1998 година, отворена е постапка за редовна ликвидација над Претпријатие за трговија на големо и мало "Весна Комерц" извоз-увоз ДОО од Скопје, ул. "Томе Арсовски" бр. 56 и жиро сметка 40100-601-77654

За ликвидационен управник се определува Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2/2-15, телефони 525-250.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник, без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 9.VII.1998 година, во 9,30 часот во барака бр. 4, соба број 6 во овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (10838)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Л.бр. 7/98 од 5.V.1998 година отвори ликвидациона постапка над ППС "Валекс" од с. Мачево - Берово, но истата не ја спроведе поради немање имот на должникот и ја заклучи.

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани (11080)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Л.бр. 8/98 од 5.V.1998 година отвори ликвидациона постапка над ликвидациониот должник УТЗ "Автотранспорт" од Винаца, но истата не ја спроведе поради немање имот на должникот и ја заклучи.

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани (11081)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решението Л.бр. 20/97 од 5.V.1998 година отвори ликвидациона постапка над ПОС "Аква-Комерц" од Кочани, но истата не ја спроведе и ја заклучи поради немање имот на должникот.

Против ова решение доверителите можат да изјават жалба во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани (11083)

Во огласот за ликвидација бр. 6446, објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр. 17 од 9 април 1998 година, на стр. 983, во четвртиот и петтиот ред наместо зборовите "ул."Кочо Рацин" бр. 8 кула 15" треба да стојат зборовите "ул. Кеј 13 Ноември" бб, Скопје".

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати

Пасош бр. 957462/96, издаден од УВР - Скопје на име Мевљудин Исмаили, ул. "К.Охридски" бр. 27, с. Стајковци, Скопје. (10488)

Пасош бр. 892273/96, издаден од УВР - Куманово на име Денковска Весна, ул. "Октом. Революција" бр. 1/2-2, Куманово. (10490)

Пасош бр. 0479863/94, издаден од УВР - Скопје на име Андоновски Герасим, ул. "Б. Талевски" бр. 26/1-4, Скопје. (10493)

Пасош бр. 063289/93, издаден од УВР - Тетово на име Челеби Исаилаки, с. Желино, Тетово. (10496)

Пасош бр. 367807/94, издаден од ОВР - Струга на име Бектеши Шпетим, с. Велешта, Струга. (10499)

Пасош бр. 0195545, издаден од ОВР - Гостивар на име Демири Мендуале, с. Добридол, Гостивар. (10570)

Пасош бр. 0539810/94, издаден од УВР - Скопје на име Неделковски Игор, ул. "Н. Петров" бр. 11, Скопје.

Пасош бр. 946705, издаден од УВЕ - Скопје на име Шестак Никола, ул. "474" бр. 16, Скопје. (10602)

Пасош бр. 1040862/97, издаден од УВР - Скопје на име Трачевски Трипче, бул. "АСНОМ" бр. 62/2-7, Скопје. (10603)

Пасош бр. 606256/95, издаден од УВР - Скопје на име Чочков Гоце, ул. "В. Мачуковски" бр. 24/3-1, Скопје.

Пасош бр. 1000240/97, издаден од УВР - Скопје на име Беља Сервет, ул. "Дижонска" бр. 39, Скопје. (10605)

Пасош бр. 588267, издаден од УВР - Тетово на име Ештреф Мустафи, с. Г. Лешница, Тетово. (10608)

Пасош бр. 723143/95, издаден од УВР - Скопје на име Сербезова Фатиме, ул. "Виетнамска" бр. 14 а, Скопје.

Пасош бр. 723051/95, издаден од УВР - Скопје на име Сербез Рухидин, ул. "Виетнамска" бр. 14 а, Скопје.

Пасош бр. 706693/95, издаден од УВР - Скопје на име Маневски Игор, ул. "П. Неделковски" бр. 32 б, Скопје.

Пасош бр. 819736/96, издаден од УВР - Скопје на име Николи Марко, ул. "Модест Мусоргски" бр. 11, Скопје.

Пасош бр. 573004/95, издаден од УВР - Скопје на име Дебарлиева Снежана, ул. "Ј. Лукрески" бр. 1/37, Скопје.

Пасош бр. 0626958/95, издаден од УВР - Скопје на име Драга Блажевска, ул. "В. Карангелевски" бр. 17/3, Скопје.

Пасош бр. 431865, издаден од УВР - Скопје на име Вучкова Жаклина, ул. "Струмичка" бр. 8-15, Скопје.

Пасош бр. 056984/93, издаден од УВР - Скопје на име Ахмети Исамедин, ул. "Алпи" бр. 41, Скопје. (10625)

Пасош бр. 0353696/94, издаден од УВР - Скопје на име Стефкова Габриела, ул. 362 БИС 10/8, Скопје.

Пасош бр. 718938, издаден од УВР - Скопје на име Фадил Јајовски, с. Чифлик, Скопје. (10629)

Пасош бр. 644700/95, издаден од УВР - Скопје на име Бурагева Грозданка, бул. "В.С. Бато" бр. 77/3-51, Скопје.

Пасош бр. 678619/95, издаден од УВР - Скопје на име Мустафа Аднан, ул. "7 Јули" бр. 27 а, Скопје. (10667)

Пасош бр. 954567/96, издаден од УВР - Скопје на име Џемаил Абази, с. Буковиќ, Скопје. (10686)

Огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 24/98 за пасош бр. 0818956/95, издаден на име Дерњани Амет ул. "Места" бр. 32 б, Скопје се сторнира. (10689)

Пасош бр. 0599716/95, издаден од УВР - Скопје на име Михајлов Димитар ул. "К. Асенов" бр. 1/4-15, Скопје.

Пасош бр. 0445835/94, издаден од УВР - Скопје на име Љубеновиќ Зоран, бул. "АСНОМ" бр. 74/46, Скопје.

Пасош бр. 376228/94, издаден од УВР - Тетово на име Сејфули Кебир, с. Ларце, Тетово. (10806)

Пасош бр. 0735468, издаден од УВР - Тетово на име Денјаљи Узри, с. Селце, Тетово. (10823)

Пасош бр. 321474/94, издаден од УВР - Скопје на име Екрем Мјаки, ул. "391" бр. 23, Скопје. (10826)

Пасош бр. 719960/95, издаден од УВР - Скопје на име Прошева Македонка, бул. "К. Мисирков" бр. 63/25, Скопје. (10828)

Пасош бр. 835471/96, издаден од УВР - Скопје на име Аслани Јетула, с. Огњанци, Скопје. (10829)

Пасош бр. 159484/94, издаден од УВР - Скопје на име Ибраим Ибраими, с. Матка, Скопје. (10830)

Пасош бр. 961865/96, издаден од УВР - Куманово на име Вејсели Рада, ул. "Братство Единство" бр. 15, Куманово. (10833)

Пасош бр. 142790166, издаден од Н. Р. Кина на име Веи Руилиен, Н. Р. Кина. (10843)

Пасош бр. 144365016, издаден од Н. Р. Кина на име Лин Гуеимиен, Н. Р. Кина. (10844)

Пасош бр. 2794803, издаден од Н. Р. Кина на име Лин Гуеипинг, Н. Р. Кина. (10845)

Пасош бр. 0398587 на име Баланца Аднан, Дебар.

Пасош бр. 169853, издаден од УВР - Куманово на име Исмаили Минуш, ул. "Шар Планина" бр. 20, Куманово.

Пасош бр. 031374 на име Петрит Мемедовски, Дебар.

Пасош бр. 0369524 на име Толуми Исен, Дебар.

Пасош бр. 318664, издаден од УВР - Струмица на име Коцев Николчо, с. Радичево бр. 58, Струмица. (10885)

Пасош бр. 350738, издаден од УВР - Штип на име Поп Томов Пепа, ул. "Јаким Стојков" бр. 19, Штип.

Пасош бр. 1051286/97, издаден од УВР - Струмица на име Драгомиров Наке, ул. "Тодор Чучков" бр. 28, Струмица. (10925)

Пасош бр. 400516/94, издаден од УВР - Скопје на име Абдулахи Идаст, ул. "167" бр. 17, Тетово. (10981)

Пасош бр. 0821991, издаден од УВР - Скопје на име Бекири Насуф, с. Раович, Скопје. (11000)

Пасош бр. 022098 на име Мухареми Мубине, с. Неготино, Гостивар. (11015)

Пасош бр. 0303952 на име Салаи Шериф, с. Неготино, Гостивар. (11017)

Пасош бр. 0360818/94, издаден од УВР - Скопје на име Сефедин Садики, ул. "Јајце" бр. 33, Скопје. (11018)

Пасош бр. 0786887, издаден од УВР - Скопје на име Беким Рамадани, ул. "113" бр. 1, Скопје. (11019)

Пасош бр. 075990 на име Николоски Славе, с. Д. Лакочереј, Охрид. (11027)

Пасош бр. 926982/96 на име Абдул Менсур, с. Шипковица, Тетово. (11028)

Пасош бр. 1045515/98, издаден од ОВР - Неготино на име Милиќ Милан ул. "Фемо Кулаков" бр. 17, Неготино. (11029)

Пасош бр. 0710354, издаден од УВР - Прилеп на име Ацеска Виолета, ул. "Трајко Тарпан" бр. 2/6, Прилеп.

Пасош бр. 350739, издаден од УВР - Штип на име Поп-Томов Пепа, ул. "Јаким Стојков" бр. 19, Штип.

Пасош бр. 0369739 на име Таранеши Албан, Дебар.

Пасош бр. 503337, издаден од УВР - Штип на име Ризов Мане, ул. "Солидарнос" бр. 10/2, Штип. (11042)

Пасош бр. 539627/94, издаден од УВР - Скопје на име Бајрам Фатиме, ул. "Б. Паровиќ" бр. 70/3-4, Скопје.

Пасош бр. 726523, издаден од УВР - Скопје на име Гилова Оља, ул. "Орце Николов" бр. 132, Скопје. (11086)

Пасош бр. 835561/96, издаден од УВР - Скопје на име Ѓорѓиевски Павле, ул. "И. Маџовски" бр. 34/2, Скопје.

Пасош бр. 0130784/93, издаден од УВР - Скопје на име Елена Билјаноска, бул. "Јане Сандански" бр. 76/24, Скопје. (11093)

Пасош бр. 0303952 на име Салаи Шериф, с. Неготино, Гостивар. (11095)

Пасош бр. 0830753 на име Благојче Стевоски, с. Долни Лакочереј, Охрид. (11096)

Пасош бр. 0380353, издаден од УВР - Тетово на име Реџепа Акиф, с. Синичане, Тетово. (11097)

Пасош бр. 464728 на име Младеновски Јосиф, ул. "Илинденска" бр. 31, Тетово. (11098)

Пасош бр. 0972020/97, издаден од УВР - Винаца на име Иванов Зоран, с. Лески, Винаца. (11101)

Пасош бр. 484449/94, издаден од УВР - Скопје на име Нада Манаилова, ул. "Ј. Гагарин - 6" бр. 8 а, Скопје.

Пасош бр. 544328, издаден од УВР - Струмица на име Поп-Зафиров Глигор, ул. "Јанко Цветинов" бр. 50-1/9, Струмица. (11109)

Пасош бр. 907821/96, издаден од УВР - Скопје на име Драги Максимовиќ, ул. "С. Ковачевиќ" бр. 19/14, Скопје.

Пасош бр. 758851/95, издаден од УВР - Куманово на име Хусеиновски Назмије, ул. "Д-р Иван Рибар" бр. 116, Куманово. (11112)

Пасош бр. 913113 на име Грмуша Иванка, бул. "1-ви Мај" бр. 283, Битола. (11113)

Пасош бр. 092178 на име Арслани Вејсел, с. Неготино, Гостивар. (11115)

Пасош бр. 0612695, издаден од УВР - Охрид на име Нически Борис, ул. "К. Точко" бр. 2, Охрид. (11117)

Пасош бр. 169886/93, издаден од УВР - Куманово на име Алити Исмет, ул. "Киро Фетак" бр. 51, Куманово.

Пасош бр. 0312890, издаден од УВР - Прилеп на име Здравеска Наташа, ул. "Орде Тодор-Шеин" бр. 27, Прилеп. (11119)

Пасош бр. 1049690 на име Шакир Рамис, с. Градец, Гостивар. (11120)

Пасош бр. 0560189, издаден од УВР - Битола на име Пеовски Александар, ул. "Прилепска" бр. 76/4, Битола.

Пасош бр. 0388069/94, издаден од УВР - Скопје на име Шуретуш Бакиу, с. Рашче, Скопје. (11125)

Пасош бр. 0560198, издаден од УВР - Битола на име Пеовска Виолета, ул. "Прилепска" бр. 76/4, Битола.

Пасош бр. 0777874, издаден од ОВР - Радовиш на име Николова Нада, с. Калуберица, Радовиш. (11127)

Пасош бр. 305249/94, издаден од УВР - Тетово на име Азира Сулејман, ул. "Тетовска" бр. 113 бб, ст. 9, Тетово.

Пасош бр. 1076506, издаден од УВР - Прилеп на име Неделкоски Кирил, ул. "Ристе Секирчанец" бр. 35, Прилеп. (11130)

Пасош бр. 0130208/93, издаден од УВР - Скопје на име Лозановски Јован, ул. Осло бр. 2, Скопје. (11135)

Пасош бр 407037, издаден од УВР - Тетово на име Рашид Ердонај, ул "145" бр.2/30,Тетово. (11138)

Свидетелство за 1 година, издадено од Гимназија "Ј.Б.Тито" - Скопје, објавено во "Службен весник на РМ" бр. 23/98 год. на име Божиновски Кирил, Скопје се сторира.

Пасош бр. 1040856/97, издаден од УВР - Скопје на име Заир Алмира, ул."О.Чопела"бр.6-ц,Скопје.

Пасош бр. 350354, издаден од УВР - Св. Николе на име Стојанов Марјан, с. Лозово, Свети Николе. (9734)

Пасош бр 177690/94, издаден од УВР - Куманово на име Микелески Горан, ул."Д.Караџиловски" бр. 5, Куманово. (4752)

ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, Акционерското друштво за осигурување и реосигурување „МАКЕДОНИЈА“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека, Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 10.06.1998 година, донесе Одлука за трансформација на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување „МАКЕДОНИЈА“ – Скопје согласно Законот за трансформација на претпријатијата со: општествен капитал.

Трансформацијата на Друштвото ќе се изврши со продажба на идеален дел на Друштвото.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на Друштвото, кое се наоѓа на ул. „11 Октомври“ – број 25 во Скопје, во време од 9 до 14 часот.

11089

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО Поледелство „Ерцелија“ с. Ерцелија – Свети Николе

ОБЈАВУВА

Дека, Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 20.05.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Ерцелија – Свети Николе, во време од 7 до 15 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ДОО „Лозаровинарство“ – Радовиш

ОБЈАВУВА

Дека, Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 го-

дина, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претворање на побарувањата на доверителите во траен влог.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ 66 во време од 07 до 15 часот.

11124

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ЗИК „Долнени“ с. Долнени – Прилеп

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 20.05.1998 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претворање на побарувањата на доверителите во траен влог во комбинација со моделот – откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Долнени во време од 8 до 14 часот.

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94 и 62/95), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец мај 1998 година е за 1,1% повисока во однос на месец април 1998 година, а планираната ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа во с. Ерцелија – Свети Николе, во време од 7 до 15 часот.

2. Порастот на платите за месец мај 1998 година, во однос на месец април 1998 година за правните лица од членот 3 изнесува 1,1%, а за правните лица од членот 4 порастот изнесува 0,35%.

Министер,
Насер Зибери, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
788. Закон за јавни набавки	1521
789. Одлука за разрешување од функцијата јавен обвинител на Основното јавно обвинителство во Куманово.	1528
790. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Вевчани	1528
791. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Природно лекувалиште „Бања Банско“ – Струмица	1529

- | | | | | | |
|------|---|------|------|--|------|
| 792. | Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Пехчево | 1529 | 815. | Решение за повторно назначување помошник на директорот на Заводот за заштита на индустриска сопственост | 1540 |
| 793. | Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за билансите за корисниците на средствата од буџетите и фондовите | 1529 | 816. | Решение за повторно назначување помошник на директорот на Заводот за заштита на индустриска сопственост | 1540 |
| 794. | Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за контниот план на корисниците на средствата од буџетите и фондовите | 1529 | 817. | Решение за разрешување од должноста советник на министерот за стопанство | 1541 |
| 795. | Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за контниот план и за билансите за Буџетот на Република Македонија, за буџетите на единиците на локалната самоуправа и за буџетите на фондовите | 1530 | 818. | Решение за формирање Комисија за попис на правата, обврските, средствата и другиот имот на самоуправниот интересни заедници за користење на пасиштата и утрините кои ги презема ЈП за стопанисување со пасишта | 1541 |
| 796. | Одлука за давање концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци | 1531 | 819. | Решение за именување главен републички инспектор за урбанизам и градежништво | 1541 |
| 797. | Одлука за давање концесија за вршење на јавна телекомуникациска услуга за пренос на податоци | 1531 | 820. | Одлука за основање Совет на македонски јазик | 1541 |
| 798. | Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Годишната инвестициона програма за 1998 година на ЈП „Електростопанство на Македонија“ – Скопје | 1531 | 821. | Решение за именување претседател и членови на Советот за македонски јазик | 1542 |
| 799. | Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Братство Единство“ с. Средно Коњари – Скопје | 1531 | 822. | Решение за именување вршител на должноста директор на Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба | 1542 |
| 800. | Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Кирил и Методиј“ с. Ораовица | 1532 | 823. | Решение за именување директор на Педагошкиот завод на Македонија | 1542 |
| 801. | Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Орце Николов“ с. Ињево | 1532 | 824. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Берово | 1542 |
| 802. | Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Браќа Миладиновци“ – Скопје | 1532 | 825. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Битола | 1543 |
| 803. | Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Живко Брајковски“ – Скопје | 1532 | 826. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Старскиот дом „Све Рајдер“ – Битола | 1543 |
| 804. | Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште „Ристо Крле“ – Скопје | 1532 | 827. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Домот за доенчиња и мали деца – Битола | 1543 |
| 805. | Одлука за изменување на Номенклатурата на Царинската тарифа | 1533 | 828. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Македонски Брод | 1543 |
| 806. | Одлука за изменување на Одлуката за определување царински контингенти при увоз на опрема и резервни делови за 1998 година | 1536 | 829. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Валаново | 1543 |
| 807. | Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извоз и увоз | 1536 | 830. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Винаца | 1544 |
| 808. | Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина | 1539 | 831. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Гевгелија | 1544 |
| 809. | Решение за утврдување на опрема која може да се увезе без плаќање царина | 1539 | 832. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Гостивар | 1544 |
| 810. | Решение за запирање од извршување на Одлуката за основање на Агенција за поттикнување на мали и средни претпријатија и регионален развој на општината Тетово, бр. 07-165/8 од 23.02.1998 година | 1539 | 833. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Делчево | 1544 |
| 811. | Решение за запирање од извршување на Одлука на Советот на општина Кондово | 1540 | 834. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Дебар | 1544 |
| 812. | Решение за именување членови на Училишниот одбор на Работничкиот универзитет „Браќа Миладиновци“ – Гостивар | 1540 | 835. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Демир Хисар | 1545 |
| 813. | Решение за назначување советник на директорот на Заводот за заштита на индустриска сопственост | 1540 | 836. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Кавадарци | 1545 |
| 814. | Решение за повторно назначување советник на директорот на Заводот за заштита на индустриска сопственост | 1540 | 837. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Кичево | 1545 |
| | | | 838. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Кочани | 1545 |
| | | | 839. | Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Кратово | 1546 |

840.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Крива Паланка	1546	862.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Тетово	1551
841.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Крушево	1546	863.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Штип	1551
842.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Куманово	1546	864.	Програма за геолошко-рударски истражувања на минерални сировини за 1998 година	1551
843.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Домот за стари „Зафир Сајто“ – Куманово	1547	865.	Решение за давање одобрение за основање на брокерско-посредничко друштво	1552
844.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Неготино	1547	866.	Правилник за формата и содржината на заложниот регистар и начинот на уписот и водењето на заложниот регистар	1552
845.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Охрид	1547	867.	Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на обрасците во заложниот регистар	1554
846.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Прилеп	1547	868.	Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот за поштенски сообраќај	1559
847.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Домот за стари лица „Киро Крстевски – Платник“ – Прилеп	1547	869.	Правилник за измена и дополнување на Правилникот за бројот и составот на членовите на екипаж на воздухоплов	1560
848.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Пробиштип	1548	870.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1560
849.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Радовиш	1548	871.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1560
850.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Ресен	1548	872.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1561
851.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Свети Николе	1548	873.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1561
852.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје	1549	874.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1561
853.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Заводот за социјални дејности – Скопје	1549	875.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1562
854.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Детски дом „11 Октомври“ – Скопје	1549	876.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1562
855.	Решение за именување членови на Управниот одбор на РО за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 Мај“ – Скопје	1549	877.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1562
856.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци – Скопје	1550	878.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1563
857.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци „Ранка Милановиќ“ – Скопје	1550	879.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1563
858.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Струга	1550	880.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1563
859.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Струмица	1550	881.	Решение за утврдување на методолошки основи за спроведување на статистичко истражување	1564
860.	Решение за именување членови на Управниот одбор на РО Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ – с. Банско – Струмица	1551		Исправка на Царинскиот закон	1564
861.	Решение за именување членови на Управниот одбор на Центарот за социјална работа – Велес	1551		Исправка на Одлуката за продажба на државниот капитал во АД „Струмичко Поле“ – Струмица	1564
				Исправка на Одлуката за продажба на државниот капитал во „Леарница“ – Охрид	1564
				Исправка на Одлуката за продажба на државниот капитал во „Алатница“ – Охрид	1564
				Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец мај 1998 година	1582